

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 7 мај 1996
Скопје

Број 22

Год. ЛП

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

420.

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“ бр. 13/96), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТЕН И ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на остварувањето и користењето на правото на бесплатен и повластен превоз од страна на воените инвалиди, корисниците на семејна инвалиднина и другите лица (во натамошен текст: корисници) согласно Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: Закон).

Член 2

Правото на бесплатниот превоз со железница или автобус корисниците го користат врз основа на Објава за бесплатен превоз по Законот (Образец бр. 1).

Член 3

Правото на повластениот превоз војните инвалиди го користат врз основа на Книшката за повластен превоз на воен инвалид (Образец бр. 2).

Член 4

Врз основа на Објавата за бесплатен превоз односно Книшката за повластен превоз, сообраќајното претпријатие издава сообраќајна карта за превоз на корисникот, а објавата и книшката остануваат кај корисникот за натамошна употреба.

Член 5

Посмртните остатоци на воен инвалид кој ќе умре надвор од местото на живеење, упатен на лекување во некоја здравствена установа, ќе се превезат бесплатно на барање на семејството со железница или превозно средство на претпријатие кое врши погребни услуги во местото во кое ќе се изврши погребот.

Доколку превозот на посмртните остатоци се врши на релација или дел од релацијата на која не постои можност за превоз со превозните средства од ставот 1 на овој член, на лицето кое ќе го изврши превозот му се признаваат стварните трошоци, но не повисоки од цената на услугата на претпријатието кое врши погребни услуги на територијата на таа општина во која се погребуваат посмртните остатоци на воениот инвалид.

Член 6

Правото на бесплатен превоз на посмртните остатоци со превозните средства од членот 5 ставот 1 се остварува врз основа на Објава на бесплатен превоз на посмртни остатоци на воен инвалид (Образец бр. 3).

Член 7

Доколку не било можно да се добие Објавата од членот 6 на овој Правилник, тогаш на правното лице односно лицето кое го извршило тој превоз ќе му се исплатат стварните трошоци, но не повисоки од цената на претпријатието кое врши погребни услуги, врз основа на поднесена сметка за извршен превоз на посмртни остатоци на воен инвалид.

Член 8

Обрасците број 1, 2 и 3 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 9

Книшката за повластен превоз и објавите за бесплатен превоз ги издаваат и заверуваат подрачните организациони единици на Министерството за труд и социјална политика во општината на чие подрачје корисниците имаат живеалиште.

Член 10

Книшката за повластен превоз се издава со важност за 5 години, а може да се користи само во годината во која е издадена односно во годината во која е заверена. Заверката на издадените книшки за наредната година по правило се врши во декември во тековната година.

Член 11

Доколку воениот инвалид ја изгуби книшката, органот од членот 10 на овој Правилник ќе му издаде нова врз основа на доказ дека изгубената книшка е огласена за неважечка во „Службен весник на Република Македонија“. Новата книшка важи од 1 јануари наредната година.

Нова книшка се издава и во случај кога издадената книшка е дотраена и неупотреблива.

Член 12

На воениот инвалид на кого ќе му престане својството на воен инвалид, должен е да ја врати книшката на органот од член 10 на овој Правилник во рок од 30 дена од денот од кога му престанало својството.

Ако воениот инвалид не ја врати книшката во рокот од ставот 1 на овој член, органот од истиот став ќе ја огласи книшката за неважечка во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 13

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-1456
8 април 1996 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Насер Зибери, с.р.

(Штембил на органот кој ја издава објавата)

Образец бр. 1

ОБЈАВА

за бесплатен превоз на корисник на права по Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци

(име и презиме)

(место на живеење)

Воен инвалид, придружник на инвалид или дете, корисник на семејна инвалиднина (непотребното да се прецрта) има право на бесплатен превоз со железница или автобус и тоа:

При заминување: од _____ до _____
При враќање: од _____ до _____

Корисникот патува заради _____

Објавата важи со лична карта на корисникот.
Објавата важи 60 дена од денот на издавањето.

_____ М. П. _____
место и дата на издавањето (потпис на овластеното лице)

НАПОМЕНА:

Врз основа на оваа објава овластеното лице на сообраќајното претпријатие издава карта за превоз на корисникот на објавата, а објавата останува кај корисникот за натамошна употреба.

Износот на средствата за цената на издадената карта ќе ги надомести Министерството за труд и социјална политика преку подрачните единици на Министерството по доставена фактура од сообраќајното претпријатие.

Образец бр. 2

(Прва страница на корицата)

К Н И Ш К А
за повластен превоз на воен инвалид

(Прва внатрешна страна)

К Н И Ш К А
за повластен превоз на воен инвалид

(Втора внатрешна страна)

(На ова место се запишуваат евентуални забелешки од страна на органот што ја издава книшката)

(Трета внатрешна страна)

НАПОМЕНА:

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“, број 13/96), воениот инвалид има право на:

– три возења во внатрешниот сообраќај годишно со железница и со автобус, со повластица од 75% од редовната возна цена.

По едно патување се подразбира заминувањето од појдовното во упатеното место (возење во заминување) и во враќањето од упатеното во појдовното место (возење во враќање).

Книшката важи за календарската година за која се издава. Важењето на книшката за наредната година го заверува подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика. Пред започнатото патување во книшката се запишува релацијата на патувањето и книшката се поднесува на жигосување на патничката благајна на појдовната станица. Загубената книшка се огласува за неважечка во „Службен весник на РМ“, а врз основа на доказ дека загубената книшка е огласена за неважна подрачната единица издава нова книшка со важење од 1 јануари наредната година.

На релацијата назначена во книшката дозволено е прекинување на патувањето во неограничен број.

(Преку четвртата и петата страна)

Број на книшката _____

К Н И Ш К А

за повластен превоз на воен инвалид со повластица од 75% од редовната возна цена на железницата и на автобусот

Важи од 1 јануари 1996 година до 31 декември 2000 година

(Име и презиме)

Воен инвалид _____ група

Реден бр. на регистарот _____

Книшката ја издава _____

(подрачната единица)

М. П. _____

(дата и место на издавањето)

(Потпис на раководителот на подрачната единица)

(Шеста страна)

Важењето на книшката се продолжува за:

М. П. _____ 19 ___ год.
М. П. _____ 19 ___ год.
М. П. _____ 19 ___ год.
М. П. _____ 19 ___ год.

(Седма страна)

Број на книшката _____

Од _____

До _____

Преку _____

Заминување 1996 година	
1 Железница	1 Автобус
Меѓустаница	
1 Железница	1 Автобус
Меѓустаница	
1 Железница	1 Автобус

(Осма страна)

Број на книшката _____

Од _____

До _____

Преку _____

Враќање 1996 година	
1 Железница	1 Автобус
Меѓустаница	
1 Железница	1 Автобус
Меѓустаница	
1 Железница	1 Автобус

Напомена:

На ист начин ќе се отпечатат и следните страни (9 и 10, 11 и 12). За второто и третото патување со назначување на „2“, односно „3“ наместо „1“.

Седмата, осмата, деветтата, десетата, единаесеттата и дванаесеттата страница ќе се повторат за патувањата во наредните четири години.

Третата и четвртата страна од корицата остануваат празни.

(Штембил на органот кој ја издава)

Образец бр. 3

О Б Ј А В А

за бесплатен превоз на посмртни остатоци на воен инвалид по Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци

Посмртните остатоци на: _____
(име и презиме на умрениот воен инвалид)

од _____ кој умрел на ден _____ 19 _____ година
(место)

во _____
се превезуваат бесплатно од _____ до _____

_____ М. П. _____
(место и дата на издавање) (потпис на овластеното лице)

421.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“, број 13/96), министерот за труд и социјална политика донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ОШТЕТУВАЊАТА НА ОРГАНИЗМОТ ВРЗ ОСНОВА
НА КОИ ВОЕНИОТ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО НА
МОТОРНО ВОЗИЛО И ВИДОТ НА
МОТОРНОТО ВОЗИЛО**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат оштетувањата на организмот врз основа на кои воениот инвалид може да оствари право на патничко моторно возило и видот на моторното возило согласно член 48 став 1 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: закон).

Член 2

Правото на патничко моторно возило може да го оствари воениот инвалид од I група чие својство на воен

инвалидитет е утврдено трајно по основ на следните оштетувања на организмот.

1. екзартикулација на двете колена;
2. ампулација на двете нозе над колена;
3. анкилоза на двата колка во било која положба;
4. екзартикулација на двата колка;
5. ампулација на двете потколеници со кратки или набрчкани чунки непогодни за протези или со ограничени движења во колената;
6. обострана парализа на лумбосакралниот плексус;
7. паркинсонизам од најтежок степен;
8. консолидирана фрактура на рбетот, со флекциона параплегија или со спастична параплегија во флексијата – трајна неподвижност и врзаност за постела;
9. најтежок облик на церебрален атактичен синдром по траума – неможност за движење поради атакција;
10. најтежок облик на полинеуритичен синдром со тешки оштетувања на мотолитетот со атрофии, со тешки трофични пречки и потполна фатеност на екстремитетите (неподвижен инвалид);
11. слепило – губење на видот на двете очи.

Член 3

Воениот инвалид од членот 2 на овој правилник, а согласно член 48 став 1 од Законот има право на патничко моторно возило „Југо – корал 45“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12-1456

8 април 1996 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Насер Зибири, с.р.

422.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник на РМ“, број 25/92 година), директорот на Царинската управа донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ
ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој Правилник се пропишува кројот, бојата, ознаките, времето на траење и начин на користење на службената облека на работниците во Царинската управа кои вршат задачи и работи на основната дејност, контролно – ревизиони работи, сузбивање на криумчарење, царинска контрола и надзор на границата.

Член 2

Службената облека во зависност од сезоната е зимска или летна.

Зимската сезона почнува на 15 октомври, а завршува на 31 март наредната година, летната сезона почнува на 1 април, а завршува на 14 октомври истата година.

Во зависност од временските услови на подрачјето на Царинарницата, Управникот на Царинарницата може да одлучи зимската, односно летната службена облека да може да се носи надвор од периодот утврден од став 2 на овој член.

II. СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА

1. Делови на службена облека

Член 3

Зимската службена облека за мажи се состои од: сако, панталони, капа – баретка, кошула со долги ракави, вратоврска, блуза – џемпер, елек, шал, ветровка со влошка, мантил за дожд, кожни ракавици, чевли.

Летната службена облека за мажи се состои од: кратка виндјакна со влошка, панталони, кошула со кратки ракави, вратоврска, чевли.

Член 4

Зимската службена облека за жени се состои од: сако, панталони, капа – баретка, кошула со долги ракави, вратоврска, блуза – џемпер, елек, шал, ветровка со влошка, мантил за дожд, здолниште, кожни ракавици, чевли.

Летната службена облека за жени се состои од: кратка виндјакна со влошка, панталони, кошула со кратки ракави, здолниште, вратоврска, чевли.

III. БОЈА И КРОЈ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 5

Основна боја на деловите на службената облека е темно - тиркизна, освен зимската кошула (машка и женска) – бела, летна кошула (машка и женска) – светло тиркизна, чевлите црни.

Составот на ткаенината во која е изработена службената облека е:

Зимската службена облека за мажи и жени, состав на ткаенина: 85% рунска волна, 15% полиестер.

Летната службена облека за мажи и жени, состав на ткаенина: 65% рунска волна, 35% полиестер.

Член 6

Службената облека е со следниот крој:

1. Сако – е поставено, со отворени ревери, благо изразен струк и е доволно комотно. Сакото е со дворедно закопчување, на левата страна има две рупици а на десната страна една рупица на иста висина со горната рупица од левата страна. На сакото има четири копчиња и едно поткопче на горното копче од левата страна. На сакото од надворешната страна на горниот дел од левата предница има еден џеб а на долниот дел на двете предници се наоѓа по еден џеб со испуска и капак. Широчината на горниот џеб е 10 см. а на капакот на долните џебови е 15 см.

2. Панталони – (зимски и летни) се со вообичаен крој, со по две фалти на предницата свртени бочно према џебот. Односпред од двете страни имаат по еден кос џеб и потребен број гајки за ремен. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см. Панталоните се поставени до под колено со постава во боја на основниот материјал. На десната задна страна има џеб со два паспула, рупица и копче. Џебот е со стандардна големина 14 см.

3. Здолниште – е со вообичаен крој, одзади со шлиц долг 20 см. и патент затворач, односпред со една длабока фалта. Од внатрешната страна е поставена со свилена ткаенина со соодветна боја. На појасот има потребен број гајки за ремен и едно копче.

4. Капа – баретка – е изработена од камгари со вообичаен крој, по работот има кожна ивица во која е протнат паспул за подсување на обемот а на средината на предниот дел на баретката се носи метална значка.

5. Кошула со долги ракави – е изработена од пуплин во бела боја, со еден џеб на левата предница и со вообичаен крој.

6. Кошула со кратки ракави – е изработена од пуплин во бела боја, од двете страни на предниците има по еден џеб, кој се со испуска погодна за закопчување со едно копче во средината на испуската.

7. Вратоврската – е изработена од полиестер во темно тиркизна боја со вообичаен крој и должина, на која на 13,5 см. од долниот крај е извезен на бело поле со златно жолта и црвена боја симболот на Царинската управа.

8. Блуза – џемпер – е со долги ракави, изработен од волнено предиво (50% волна и 50% синтетика) со вообичаен крој и со рол крагна која се затвора со патент. На џемперот има нараменици од соодветен материјал и во иста боја како и предивото. На левата предна страна на растојание од 20 см. од горниот раб има вишиен џеб со капак од ист материјал како и нарамениците.

9. Елек – е изработен од предиво (50% волна, 50% полиакрил) со вообичаен крој.

10. Шал – е изработен од волнено предиво во темно тиркизна боја и со вообичаена широчина и должина.

11. Ветровка со влошка – поставена е со свилена ткаенина со соодветна боја. Од рамената напред и према грбот до висината на 8,5 см. од долната ивица на ветровката е зајакната со влошка која допира до крајот на ракавите и може да се вади. Ветровката има кулавка која е од иста ткаенина како и ветровката, со протнат паспул по ивицата со цел за поднесување на обемот. Ветровката се закопчува со десет дворедно поставени обични копчиња. На левата и десната предница под градите се врежани косо поставени внатрешни џебови, со нормална големина. На долниот дел од двете предни страни ветровката има по еден длабок џеб со преклоп со ширина од 18 см. до 20 см. и висина од 24 см. до 28 см. Под нив од страната се наоѓа уште по еден џеб со иста големина. На долниот дел од ракавите ветровката има лента од истиот материјал, долга 12 см. и широка 5 см., која се закопчува со едно копче на крајот. На оддалечност од 6 см. е сошито уште едно копче.

12. Кратка виндјакна со влошка – од внатре е поставена, на рамената преку градите и грбот целосно е зајакната со влошка која не поминува низ ракавите и може да се вади. На виндјакната односпред има платка а под неа има два скриени надворешни џеба кои се закопчуваат со патент. Виндјакната се закопчува со патент – затворувач до крајот на јаката, а реверите се прилагодени за отворање. Закопчувањето е можно и со три обични копчиња, сошито на десната страна од виндјакната на подеднакво меѓусебно растојание. На предниот дел на виндјакната има нашиено два надворешни коси џеба, еден од левата и еден на десната страна со ширина 28 см. и 17,5 см. должина. На долниот дел на виндјакната има нашиено колан со ширина од 6 см. На грбот на виндјакната има платка под која лево и десно има по една фалта со длабочина од 2,5 см.

13. Мантил за дожд – е од гумирана најлонска ткаенина и има кулачка прилагодена за вадење како и ремен од иста ткаенина. Мантилот за дожд е прилагоден за прикопчување на влошката од ветровката. Мантилот за дожд допира до половината на листовите на нозете. Се закопчува со четири копчиња. Односпред од левата и десната страна на мантилот за дожд врежани се коси џебови со вообичаена големина. Мантилот за дожд од околуворотниот до средината на градите и преку плеќите зајакнат со иста ткаенина. На плеќите под зајакнувањето, како и под поработ вишиена е мрежаста ткаенина која овозможува испарување на потта. На задниот дел се наоѓа проред покриен со капак.

14. Кожни ракавици – се со вообичаен крој со развоени прсти, во црна боја, од внатрешната страна поставени.

15. Чевли – се со вообичаен крој со црна боја со кожен или гумен фон.

Член 7

Сакото, панталоните, капата, кошулата со долги ракави, кошулата со кратки ракави, вратоврска, блузата, елекот, шалот, ветровката со влошка, кратката виндјакна со влошка, мантилот за дожд, кожните ракавици и чевлите за жени се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед како и соодветните делови на службената облека за мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.

IV. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 8

На службената облека на работниците се ставаат службени ознаки.

Службената ознака се наоѓа на предниот лев дел од сакото, ветровката со влошка, кратката виндјакна, блузата – џемпер и кошулата со кратки ракави.

Член 9

За работниците (цариник – соработник, цариник – виш соработник, инспектор – самостоен советник, стручен соработник за прием на документација и преглед на стока, царински работници во Отсек – реферат за царинско управна и царинско прекршочна постапка, царински работници за продажба на стоки и моторни возила, шеф на отсек односно водител на реферат за царинење на стока, царински надзор и контрола на патнички промет, шеф на испостава, водител на царински реферат, како и помошник управник и управник на царинарница) службената ознака е правоаголно поле со димензии 6 см. X 3 см., изработена во основната боја на службената облека, а во средишниот дел на полето се наоѓаат златно извезени ленти со кои се означува степенот на стручната спрема и работите кои работникот ги обавува и тоа:

1. За работник со средна стручна спрема златно жолто извезена лента водорамно поставена со димензии од 4 см. x 0,4 см.;

Прилог 1

2. За работникот со виша и висока стручна спрема, две златно жолто извезени ленти, водорамно поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 см. во полето, секоја со димензија од 4 см. x 0,4 см.;

Прилог 2

3. За работникот раководител во организациона единица од став 1 од овој член освен за помошник управник и управник, две златно жолто извезени ленти, водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см. во полето, горната лента со димензии од 4 см. x 0,4 см., а долната лента со димензии од 4 см. x 0,8 см.

Прилог 3

4. За помошник управник на царинарницата, две златно жолто извезени ленти, водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см. во полето и секоја со димензии од 4 см. x 0,8 см.

Прилог 4

5. За управник на царинарницата, две златно жолто извезени ленти, водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см. во полето и секоја со димензии од 4 см. x 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно од рабовите на полето е извезена златно жолта лента со ширина од 0,1 см.

Прилог 5

Член 10

За работниците (цариник – соработник во екипа за вонредни мерки и околности, инструктор за противди-

верзиона заштита, самостоен советник – ревизор, самостоен советник за сузбивање на криумчарење, шеф на ревизија и началник на одделение) ознаките се извезени во темно црвена боја, во форма утврдена како во член 10 заклучно со точка 3, а за Началникот на одделението за контролно ревизиони работи и работи на сузбивање на криумчарење како во точка 4.

Член 11

На средина на предниот дел на капата-баретка се носи метална значка на која е изработен на бела основа во златно жолта и црвена боја симболот на Царинската управа.

Прилог 6

Член 12

На горниот дел од левиот ракав од сакото, ветровката со влошка, кратката виндјакна, блузата – џемпер и кошулата со кратки ракави, на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот се наоѓа во блага полукружна форма и димензии 7,5 см. x 2 см. со златно жолто извезени букви „ЦАРИНА“, врамена со златно жолта извезена лента со ширина од 0,2 мм.

Прилог 7

Член 13

Работникот е должен на службената облека да го носи и амблемот кој се наоѓа веднаш под ознаката за степенот на стручната спрема и работите кои работникот ги обавува. Амблемот е во облик на штит со димензии од 5,3 см. x 6,5 см. кој во горниот дел има златна лента со ознака на „РМ“, во средишниот дел содржи симбол на Царина на Република Македонија со натпис над него во горниот дел „CUSTOMS“ а во долниот дел под симболот „ЦАРИНА“. Симболот од двете страни во долниот дел е врамен со извезен златно жолт венец.

Прилог 8

Член 14

Службената облека се дава на употреба на работникот без надомест.

Член 15

Службената облека работникот треба да ја носи за време на работа и да ја одржува уредно.

Член 16

Службената облека не може да се отуѓи.

На службената облека не можат да се вршат измени на кројот, бојата и ознаките спротивно на одредбите на овој Правилник.

V. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 17

Времето на траење на службената облека изнесува:

Реден број	НАЗИВ	Количина	Времетраење
1	2	3	4
a)	Делови на зимска службена облека		
1.	Сако	1	24 м.
2.	Панталони	2	24 м.
3.	Капа-баретка	1	24 м.
4.	Кошула со долги ракави	3	24 м.

1	2	3	4
5.	Вратоврска	2	24 м.
6.	Блуза-џемпер	1	36 м.
7.	Елек	1	24 м.
8.	Шал	1	24 м.
9.	Ветровка со влошка	1	24 м.
10.	Мантил за дожд	1	36 м.
11.	Кожни нараквизи	1	60 м.
12.	Чевли	1	24 м.
13.	Здолниште	1	24 м.
б)	Делови на летна службена облека		
1.	Кратка виндјакна со влошка	1	24 м.
2.	Панталони	2	24 м.
3.	Кошула со кратки ракави	3	24 м.
4.	Вратоврска	2	24 м.
5.	Здолниште	1	24 м.
6.	Чевли	1	24 м.

Времетраењето на службената облека односно роките од став 1 од овој член почнуваат да течат од денот кога работникот стекнал право односно ја пришил службената облека.

Член 18

Ако работникот отсуствува од работа подолго од шест месеци по било кој основ, рокот на времетраење на службената облека, односно поедини делови се продолжуваат за време колку што работникот отсуствувал од работа.

Член 19

По истекот на роковите на член 17 од овој Правилник, службената облека преминува во сопственост на работникот на кој му е дадена.

Член 20

Ако на работникот му престанал работниот однос пред истекот на рокот на траење на службената облека,

работникот може да ја задржи со плаќање на надоместок.

Висината на надоместокот се утврдува според набавната цена на службената облека и времето на нејзината употреба.

Обврската за плаќање од став 1 на овој член не се однесува во случај на смрт на работник односно кога работникот оди во пензија.

Член 21

Ако службената облека, по одредбите на овој Правилник, преоѓа во сопственост на работникот, од службената облека се симнуваат сите ознаки и се предаваат на царинарницата.

Член 22

Ако работникот службената облека, односно дел од службената облека ја уништил или ја оштетил по своја вина, ги сноси трошоците за набавка на нова службена облека, односно дел од облеката.

Ако службената облека или определен дел од службената облека е уништен и оштетен без вина на работникот, работникот има право на нова службена облека, односно на соодветен дел од службената облека.

Член 23


Административно – техничките и финансиско материјалните работи во врска со набавката на службената облека или поедини нејзини делови за потребите на работниците ги врши надлежната служба на Царинската управа.

Член 24


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-584
11 март 1996 година
Скопје


Директор
на Царинска управа
на Република Македонија,
Илија Илоски, с.р.




Прилог 1




Прилог 3




Прилог 2



Прилог 4



Прилог 5



Прилог 7



Прилог 6



Прилог 8

423.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА на член 98 став 1 точка 1 од Законот за патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90, 11/91 и 62/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива на Никола Стојанов од Скопје, со решение У. бр. 298/95, поведе постапка за оценување уставноста на член 98 став 1 точка 1 од Законот за патишта, затоа што со оспорената одредба се предвидувало ослободување од плаќање надоместок за патишта за возилата на ЈНА со што се овозможувало возилата на странска држава слободно и без плаќање да мине на територијата на нашата република на кој начин се загрозува нејзиниот територијален интегритет.

4. На седницата Судот утврди дека во член 98 став 1 точка 1 е предвидено дека се ослободуваат од плаќање на надоместок од точката 2 на член 95 од овој закон возилата на единиците и установите на ЈНА и возилата за потребите на општонародна одбрана.

Според член 122 од Уставот на Република Македонија вооружените сили на Република Македонија го

штитат територијалниот интегритет и независност на Републиката.

Со оглед на изнесената уставна одредба ЈНА како субјект не постои и таа според Уставот не го штити територијалниот интегритет на Република Македонија, туку дека тоа се вооружените сили на Република Македонија, како и поради термилошката неусогласеност со Уставот на Република Македонија, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со Уставот.

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судните д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 298/95
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

424.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2 и 17 Модел III – откуп на претпријатието од Упатството за начинот на остварување на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал – по модели за

трансформација, донесено од Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр: 58/95).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од „Технометал – Вардар“ – Скопје, со Решение У. бр. 297/95 од 28 февруари 1996 година, поведе постапка за оценување законитоста на оспорените точки од Моделот III–откуп на претпријатието од упатството означено во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Судот на седницата утврди дека со точката 2 од Моделот III – откупот на претпријатието се предвидува во рок од седум дена од објавувањето на одлуката за трансформација, органот на управување на претпријатието да донесе одлука за издавање на удели, односно акции и одлука за организирање на претпријатието како друштво со ограничена одговорност, односно акционерско друштво и дека според точката 17 од истиот модел при еднаква цена по акција се смета дека поповолни услови за откуп понудил оној кој ќе оствари висока вредност на продажбата (цена на акција по број на акции) и кој прв ќе достави понуда за купување.

5. Согласно член 57 став 2 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, претпријатието во согласност со одлуката за трансформација истовремено донесува одлука за издавање на акции и одлука за организирање на претпријатието како акционерско друштво, па предвидувањето на друг рок за донесување на овие одлуки, според оценката на Судот значи менување на законски предвидениот рок.

Со оглед на тоа што со точката 2 од Моделот III – откуп на претпријатието се предвидува одлуките за издавање на акции и одлуките за организирање на претпријатието како друштво со ограничена одговорност да се донесат во рок од седум дена од објавувањето на одлуката за трансформација во „Службен весник на Република Македонија“, а не истовремено како што предвидува Законот, Судот оцени дека тоа претставува менување на законски предвидениот рок, односно дека е несогласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Согласно член 57 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, откуп на претпријатието се врши на начин и под услови утврдени со одлуката за трансформација.

Со оглед на тоа што точката 17 од Модел III – откуп на претпријатието предвидува при еднаква цена по акција да се смета дека поповолни услови за откуп понудил оној кој ќе оствари висока вредност на продажбата (цена на акција по број на акции) и кој прв ќе достави понуда за купување, односно ги утврдува условите под кои ќе се врши откуп на претпријатието, Судот оцени дека оваа точка од Моделот III – откуп на претпријатието од Упатството, исто така, е несогласна со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа Одлука.

7. Оваа Одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У.бр. 14/96
17 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

13.

Врз основа на член 163, а во врска со член 20 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ број 80/93, 3/94 и 14/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 24 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 1996 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година.

Член 2

Пензиската основа за осигурениците и лицата од член 1 на оваа одлука се утврдува според стручната подготовка и тоа од следните пензиски основи:

1. За висока стручна подготовка 9.110,00 ден.
2. За виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник 7.280,00 ден.
3. За средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник 6.370,00 ден.
4. За стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка . . . 5.470,00 ден.
5. За осигуреници и лица без стручна подготовка . . . 5.370,00 ден.

Член 3

Износите одредени во член 2 на оваа одлука се сметаат како просечна плата остварена во 1995 година и служат за утврдување на пензиската основа на осигуреници и лица кои право на пензија остваруваат во 1996 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Број 02-1903
24 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор
Горѓи Атанасов, с.р.

14.

Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 24 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 1995 ГОДИНА

Член 1

Платите остварени од 1970 до 1995 година кои се земаат за утврдување на пензиската основа се пресме-

туваат според просекот на платите од 1995 година, како последна календарска година која ѝ претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти кои се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени на територијата на Републиката, и тоа:

Година	Коефициент
1	2
1970	8.676.440,8493
1971	7.241.350,2110
1972	6.060.028,2486
1973	5.210.078,9314
1974	4.047.641,5094
1975	3.272.692,6011
1976	2.889.225,5892
1977	2.466.513,3659
1978	2.035.824,4365
1979	1.705.964,2147
1980	1.404.648,8787
1981	1.065.433,3251
1982	821.856,1440
1983	653.690,8662
1984	477.199,4216
1985	289.771,3842
1986	144.817,2275
1987	71.899,5869
1988	26.718,9358
1989	1.510,7394
1990	269,1656
1991	146,0099
1992	13,5040
1993	2,2689
1994	1,1066
1995	1,0000

Член 2

Пензиите пресметани во смисла на член 1 од оваа одлука претходно не се усогласуваат според членот 37 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување поради ист процент на пораст на платите во јануари 1996 година во однос на просекот од 1995 година.

Ставот 1 на овој член се однесува и на паричните надоместоци од инвалидското осигурување врз основа на преостанатата работна способност.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Број 02-1902
24 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор
Горги Атанасов, с.р.

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

15.

Врз основа на член 20 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 155 од Законот за здравствена заштита („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 38/91), Собранието на Фармацевтската комора на Македонија, на седницата одржана на 26.03.1996 година, донесе

СТАТУТ НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради заштита и унапредување на стручноста на дипломираните фармацевти и етичките должности и права, подобрување на квалитетот на здравствената заштита преку улогата на здравствени работници и нивниот однос кон општеството и граѓаните, како и заштита на интересите на професијата, дипломираните фармацевти на Република Македонија се здружуваат во Фармацевтска комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).

Член 2

Комората е самостојна, професионална организација на дипломирани фармацевти на Македонија.

Член 3

Комората е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот, законот и овој статут.

Член 4

Седиштето на Комората е во Скопје, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 23/16.

Комората има печат со тркалезна форма со пречник 35 мм на кој е испишан текстот: „Фармацевтска комора на Македонија – Скопје“, а на средината на печатот се наоѓа знакот на Комората (Ескулапов знак).

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со димензии 70 x 40 мм на кој е испишан текстот: „Фармацевтска комора на Македонија - Скопје“ и простор за деловнички број и дата.

Член 5

Членувањето во Комората е обврска и чест за сите дипломирани фармацевти државјани на Република Македонија, како и страни државјани кои се здобиле со лиценца за работа.

Членувањето во Комората е доброволно за дипломирани фармацевти: приправници, пензионери и невработени фармацевти.

Член 6

Членувањето во Комората може да биде почесно и привремено.

За почесен член на Комората може да биде избран секој фармацевт, научен или просветен работник, или друг граѓанин, како и странски државјанин кој придонел за фармацевтската професија или за научните дострели од областа на здравствената заштита, или на друг начин придонесол во работата и развојот на Комората

Почесните членови на Комората ги избира Собранието на предлог од Управниот одбор.

Член 7

Привремен член на Комората може да биде фармацевт – странски државјанин, кој заради едукација или времено вработување, престојува во Р. Македонија и за тоа време добил лиценца за работа.

II. ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

Член 8

Комората ги застапува и ги заштитува интересите на членовите на Комората и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на професијата.

За таа цел Комората ги врши следните задачи:

- учествува рамноправно со државните органи и универзитетот и другите институции во обезбедувањето на соодветна положба на дипломираните фармацевти во општеството и ги заштитува интересите на професијата;
- ја следи работата на дипл. фармацевти во поглед на почитување на начелата на фармацевтската етика, примена на стандардите и потребниот квалитет во работата;
- дава и одзема лиценца за вршење на фармацевтската дејност;
- води регистар на дипломирани фармацевти;
- се грижи за правна, социјална и друг вид заштита на дипломираните фармацевти;
- утврдува Кодекс на професионални етички должности и права;
- се грижи за одбрана на честа и независноста на фармацевтската професија;
- се грижи и го поттикнува постојаното стручно усовршување на своите членови;
- ги следи потребите од фармацевти и им помага во барањето вработување и соодветна замена за време на отсуство;
- ја поттикнува соработката помеѓу членовите и ги разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив;
- учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на фармацевтите и донесувањето на ценовникот на здравствените услуги;
- учествува во подготвувањето на законите и прописите, планските документи и кадровски планови од областа на здравството на Македонија и соработува во утврдувањето стручни ставови за вршење на фармацевтската практика; и
- презема и други мерки согласно законите, кодексот, овој статут и др. прописи.

III. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА

Член 9

Во остварувањето на целите и задачите на Комората, членовите на Комората ги остваруваат своите права, обврски и одговорности на начин утврден со закон, овој статут и др. прописи.

Член 10

Членовите на Комората имаат право и обврска:

- да учествуваат во сите активности за остварување на задачите на Комората и на активно и пасивно право на глас;
- да учествуваат во работата на сите органи и работни тела на Комората;
- да користат стручна и друга помош и услуги кои ги врши Комората во рамките на нејзините задачи;
- да учествуваат на семинари и други видови стручно усовршување организирани од компетентни институции;
- да покренуваат иницијатива за донесување и за изградување на мислења и предлози по закони, прописи и други мерки од областа на здравствената заштита;
- да бидат информирани за работата на Комората и на нејзините органи и тела;
- да го почитуваат статутот, општите акти и одлуките на Комората;
- совесно да ја вршат својата професионална дејност;
- да го чуваат угледот на професијата и да се придржуваат кон законот, статутот и кодексот на фармацевтската деонтологија;
- пред Судот на честа при Комората да ги изнесуваат

меѓусебните спорови и случаи на повреда на Кодексот на фармацевтската деонтологија;

- редовно да ја известуваат Комората за сите подадоци битни за уредно водење на регистрот на фармацевтите;
- редовно да плаќаат членарина; и
- други права и должности што се определени со овој статут и со други акти на Комората.

IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА

Член 11

Членството во Комората престанува во случаи на:

- трајно одземање на лиценцата за работа;
- барање на почесниот или привремениот член на Комората; и
- смрт на членот на Комората.

V. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО КОМОРАТА

Член 12

Со работата на Комората управуваат нејзините членови преку свои претставници во органите и телата на Комората.

Член 13

Претставници во Комората работат според насоките на членовите што ги избрале и пред нив се одговорни за својата работа.

VI. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 14

Органи на Комората се: Собрание, Управен одбор, Претседател, Суд на честа и Надзорен одбор.

Мандатот на членовите на Собранието и другите органи на Комората трае 4 (четири) години со можност за нивен повторен избор.

Членовите на органите на Комората своите задачи ги вршат и по истекот на мандатот се до изборот на новиот состав на органите на Комората.

1. Собрание на Комората

Член 15

Собранието е највисок орган на Комората.

Собранието има 50 претставници-членови.

Членовите во Собранието се избираат од редот на членовите на Комората, на територијален принцип, по изборни единици.

Во Собранието на Комората, по еден член делегираат: Фармацевтскиот факултет, Македонското фармацевтско друштво и Министерството за здравство, со тоа да тие учествуваат во работата на Собранието но без право да одлучуваат и да бидат бирани во органите на Комората.

Член 16

Собранието на Комората донесува:

- Статут и врши измени и дополнувања на истиот;
- Кодекс на професионални етички должности и права на фармацевтите на Македонија;
- усвојува извештај за завршна сметка на Комората;
- финансов план;
- Правилник за начинот на работата на Судот на честа;
- избира и разрешува претседател на Комората;
- избира и разрешува членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор и Судот на честа и Обвинител;
- усвојува извештаи за работа на претседателот,

Управниот одбор, Надзорниот одбор, Судот на честа и Обвинителот;

- основицата и стапката за утврдување на висината на членарината;
- Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање лиценца за работа;
- заклучоци, утврдува ставови и дава мислења за прашања значајни за работата на Комората и сл.;
- одлучува за поврзување и соработка на Комората со други сродни организации во земјата и странство;
- одлучува за предвремено распуштање на Собранието; и
- врши и други работи утврдени со закон или со акти на Комората.

За вршење на одредени работи од својот делокруг, Собранието може да формира постојани и повременни работни тела.

Член 17

Изборите за членови на Собранието ги распишува претседателот на Собранието, најдоцна шест месеци пред истекот на мандатот на Собранието.

Фармацевтот на кого му е одземена лиценцата за работа во време на изборите за составот на Собранието, нема право да избира ниту да биде биран во Собранието или неговите тела.

Член 18

На членот на Собранието или на член на органите и телата на Комората може да му престане мандатот и пред времето за кое е избран ако:

- биде отповикан;
- си даде оставка;
- биде осуден на казна за престанок на вршење на професионална дејност, одземање на деловна способност или казна затвор во траење од една година; и
- ако од страна на Судот на честа биде осуден за потешок прекршок на Кодексот на Фармацевтската деонтологија.

Член 19

Начинот на изборите и постапката за избор на членови на Собранието се уредува со посебен Правилник.

Никој не може да биде биран за член на Собранието или во органите на Комората ако тој тоа не го сака.

Член 20

Собранието на Комората работи на седници.

Седница на Собранието се свикнува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Собранието го свикнува претседателот на Собранието по сопствена иницијатива или на предлог на претседателот на Комората, Управниот одбор или на предлог на една третина од членовите на Собранието.

Претседателот на Собранието треба да свика седница најдоцна 30 дена од денот на добивањето на предлог од претходниот став, а доколку тоа не го стори, Собранието можат да го свикаат самите предлагачи.

Во случаи на спреченост на претседателот на Собранието, седница на Собранието може да закаже и со истата да раководи член на Собранието кој претходно ќе го определи претседателот, или ако тоа не е можно, ќе се определи претседавач од присутните членови на Собранието и тоа на самата седница.

Член 21

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови.

Собранието одлучува полноважно со мнозинство на гласови од присутниот број членови, освен при донесу-

вањето на Статутот и неговите измени и дополнувања, одлука за распуштање на Собранието пред времето за кое е избрано, донесување на финансиски план и усвојување на извештајот за завршната сметка на Комората, и во други случаи доколку така одлучи мнозинството членови на Собранието, заради што се одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Собранието.

Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието одлучи тоа да биде тајно.

Членовите на Управниот одбор или нивни претставници можат да присуствуваат, со покана или без неа, и да учествуваат во работата на Собранието без право на одлучување.

Член 22

На седницата на Собранието се води записник. Записникот го води секретарот на Комората или лице кое ќе го определи претседателот на Собранието од присутните членови на седницата.

Записникот од седницата го потпишува записничарот и претседателот на Собранието или претседавачот, и истиот се усвојува на наредната седница со мнозинство од присутните членови.

2. Управен одбор

Член 23

Управниот одбор управува со работата на Комората согласно со законот, статутот, правилниците и другите акти на Комората.

Член 24

Управниот одбор брои 9 членови вклучувајќи го тука и претседателот на Комората, кој по функција е член на Управниот одбор и негов претседател.

Членовите и претседателот на Управниот одбор ги избира Собранието на Комората од редот на членовите на Собранието, или од редот на членовите на Комората.

Член 25

Управниот одбор делува во функција на остварување на задачите и целите на Комората и во таа смисла работи на:

- извршување на актите што ги донесува Собранието;
- ги утврдува предлозите на актите што ги донесува Собранието;
- покренува иницијатива за донесување и измени на соодветни закони и др. прописи;
- разгледува и зазема ставови за развојот на дејноста на Комората кои влијаат врз унапредувањето на работењето на Комората;
- обезбедува јавност во работата на Комората;
- ги донесува сите општи акти и истите ги усвојува, а кои не се во делокруг на овластувањата на Собранието;
- поднесува извештај на Собранието за својата работа;
- формира повременни комисии и работни групи за извршување на определени задачи;
- управува со средствата со кои располага Комората и составува и усвојува завршна сметка;
- врши надзор над работата на стручната служба и решава за засновување и престанување на работниот однос на работниците во стручната служба;
- распишува конкурс и избира секретар на Комората;
- решава по приговори и жалби на решенија од работниот однос;
- му предлага на Собранието зачленување во соодветни организации и асоцијации или за договори за соработка со истите, во земјата и странство;
- врши и други работи утврдени со овој статут или со други акти на Комората.

Член 26

Управниот одбор работи на седници.

Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Управниот одбор односно претседателот на Комората.

Член 27

Во отсуство на претседателот на Управниот одбор или негова спреченост, седниците ги свикува и со нив раководи, со исти права и должности, член на Управниот одбор кој за таа цел може да го назначи претседателот на Управниот одбор или со седницата да раководи претседавач кој ќе биде предложен на самата седница од присутните членови на Управниот одбор.

Член 28

Управниот одбор може полноважно да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од неговите членови.

Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови на своите членови, со јавно гласање, а во исклучителни случаи доколку така одлучи, и со тајно гласање.

Член 29

На седницата на Управниот одбор се води записник. Записникот го води секретарот на Комората или лице кои ќе го определи претседателот од присутните членови на седницата.

Записникот од седницата го потпишува записничарот и претседателот на Управниот одбор, и истиот се усвојува на наредната седница, со мнозинство од присутните членови.

Член 30

За својата работа Управниот одбор е одговорен пред Собранието на Комората.

3. Претседател на Комората**Член 31**

Претседателот на Комората ја претставува Комората, раководи со нејзината работа и ги извршува одлуките на другите органи на Комората.

Претседателот на Комората се грижи за остварување на функциите на Комората и во тој поглед остварува соработка со други комори, органи и организации, со единиците на локалната самоуправа и други соодветни професионални и други организации во Македонија и надвор од неа.

Пооделни свои овластувања претседателот може да ги пренесе на некој од членовите на Управниот одбор или на секретарот на Комората со посебен акт.

Претседателот на Комората:

- ги потпишува актите на Управниот одбор и се грижи за нивно спроведување, а исто така се грижи и за спроведувањето на актите што ги донесува Собранието, комисиите и другите органи на Комората;

- ги потпишува документите од материјално финансиско работење на Комората, а тоа овластување може да го пренесе и на секретарот на Комората;

- ги потпишува спогодбите што ги склучува Комората;

- врши и други работи утврдени со закон, статутот и со други акти на Комората.

Член 32

Претседателот на Комората го избира Собранието на Комората од своите редови или од редовите на членовите на Комората, од истакнати работници во структурата и тоа за време од четири години со можност за повторен избор.

Претседателот на Комората за својата работа е одговорен пред Собранието на Комората.

Член 33

Во случај на спреченост или отсуство на претседателот на Комората, него го заменува член на Управниот одбор кој тој ќе го определи.

4. Суд на честа на Комората**Член 34**

Судот на честа одлучува за повреда на добрите деловни обичаи во работењето од страна на членовите на Комората, повреда на нормите на Кодексот на професионалните етички норми, повреда на одредбите на овој статут и другите акти на Комората, неизвршување на обврските на членовите на Комората и сл.

Судот на честа во вршењето на својата функција е независен и суди врз основа на Уставот, законот, статутот и Кодексот на фармацевтската деонтологија.

Член 35

Организацијата, постапката и мерките што ги изрекува и други прашања во врска со работата на Судот на честа, се уредуваат со посебен Правилник што го донесува Собранието на Комората.

Член 36

Пријава за поведување постапка пред Судот на честа до обвинителот при судот, можат да поднесат: Органите на Комората, Македонското фармацевтско друштво, Министерството за здравство, јавна и приватна здравствена организација, Фондот за здравствено осигурување, оштетениот и јавниот обвинител.

5. Надзорен одбор**Член 37**

Надзорниот одбор на Комората има претседател и два члена кои ги избира Собранието од редот на членовите на Комората.

Надзорниот одбор врши надзор над:

- користењето на средствата на Комората и целокупното материјално и финансиско работење на Комората;

- извршување на обврските на членовите на Комората;

- благајничко работење;

- книгите и актите кои се однесуваат на материјалната добивка и на имотот на Комората;

- користењето на средствата за работа на стручната служба на Комората;

- други работи определени со овој статут и акти на Комората.

Член 38

Надзорниот одбор носи извештаи, заклучоци и препораки и истите ги доставува на разгледување на Управниот одбор и Собранието на Комората.

За својата работа Надзорниот одбор е одговорен пред Собранието на Комората.

Член 39

Надзорниот одбор работи на седници за што изготвува записник. Своите одлуки ги донесува со јавно гласање и со мнозинство на гласови.

VII. ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА КОМОРАТА**Член 40**

Изборите за членови на Собранието како највисок орган се спроведуваат на начин и постапка утврден во посебен Правилник.

Член 41

На првата конститутивна седница на Собранието во новиот состав, до изборот на претседател, со седницата раководи најстариот по години избран член на Собранието.

На конститутивната седница на Собранието, по усвојувањето на Извештајот на Изборната комисија за спроведените избори за членови на Собранието на Комората, за што на новоизбраните членови им се издава одлука за нивниот избор, претседавачот на седницата може да предложи да започне постапката за избор на претседатели и членови на органите на Комората.

Член 42

Претседавачот на седницата, за спроведувањето на постапката за избор на претседатели и членови на органите на Комората, може да предложи формирање на Кандидациона комисија која се состои од претседател, и четири членови од присутните.

Кандидационата комисија, по претходно добиена согласност од присутните на седницата, може да изготви предлог за избор на: претседател на Комората, претседател на Собранието и членови на органите на Комората кои се избираат, и истиот да го дадат на гласање, како целосен предлог.

Доколку предлогот, како целина, од Кандидационата комисија, биде усвоен со мнозинство на гласови од присутните членови на седницата, ќе се смета дека органите на Комората се полноважно избрани.

Доколку предлогот од претходниот став не биде усвоен тогаш ќе се пристапи кон предлагање на кандидати за органите на Комората, од страна на членовите присутни на седницата.

Член 43

Предлагањето на претседатели и членови на органите на Комората ќе се врши на тој начин што секој член на Собранието има право да даде предлог за само еден кандидат, со тоа да на седницата се предлагаат онолку кандидати колку се избираат.

По извршеното предлагање се врши гласање за секој предложен кандидат поединечно и по утврдениот редослед, и за избран ќе се смета кандидатот кој добил гласови повеќе од половината присутни членови на седницата.

Член 44

Ако членовите на Собранието на седницата одлучат за членови на органите на Комората и претседатели да предлагаат повеќе кандидати од потребниот број кој се избира, тогаш изборот се врши така што ќе се гласа за секој предложен кандидат по редоследот на предлагањето, а за избран ќе се смета оној кандидат кој добил повеќе од половината гласови од присутните членови на седницата. Изборот т.е. гласањето се повторува се додека конечно за поединиот кандидат не се добие потребниот број на гласови.

Потврдувањето на изборот на членови и претседатели на органите на Комората се врши со одлука и истата им се доставува на именуваниот и архивата на Комората.

Член 45

Доколку на конститутивната седница на Собранието, од било кои причини, не се изврши избор на претседатели и членови на органите на Комората тогаш постапката за избор се повторува на наредната седница на Собранието, за што ќе се извршат сите потребни консултации со заинтересираните субјекти со цел постапката за избор успешно да заврши.

VIII. ТЕЛА НА КОМОРАТА

Член 46

Како работни тела на Комората се формираат постојани и повремени комисии и одбори и сл. и тоа врз основа на овој статут или со одлука на Собранието и Управниот одбор.

Претседателите и членовите на работните тела се избираат од редот на членовите на Комората.

Со одлуката за нивното формирање се определува составот, задачите и овластувањата на работните тела.

Член 47

Комората ги има следните постојани работни тела:

- Комисија за професионално-стручни прашања;
- Комисија за етички и правни прашања;
- Одбор за издавачка дејност.

Работните тела на Комората се независни во работата а за својата работа се одговорни пред Собранието.

Работните тела на Комората своите одлуки, ставови, препораки и заклучоци ги донесуваат со мнозинство на гласови од нивниот состав и тоа на редовни седници и на записник. Седниците на работните тела ги свикнува претседателот на истите.

Член 48

На седницата на работните тела на Комората можат да бидат повикани и да учествуваат во нивната работа, без право на одлучување, претставници на заинтересираните органи и организации, како и други стручни, научни и јавни работници.

Член 49

Член на работно тело кој три пати едноподруго не присуствува неоправдано на седници, може да биде сметен на предлог на претседателот на работното тело.

Член 50

За својата работа, работните тела доставуваат извештај на Собранието на Комората, еднаш годишно или на крајот од истекот на нивниот мандат.

Член 51

Комисијата за професионални-стручни прашања со своите мислења и ставови учествува во подготвувањето на здравственото законодавство, предлага и организира стручни предавања и ја поттикнува континуираната едукација на членовите на Комората заедно со Македонското фармацевтско друштво; соработува при утврдувањето на стручни ставови за вршење на професионалната практика; соработува со Македонското фармацевтско друштво, со специјални здруженија, со Фармацевтскиот факултет и со други комори и здруженија во земјата и странство, и врши и други работи од интерес на Комората.

Комисијата ја сочинуваат претседател и 4 членови.

Член 52

Комисијата за етички и правни прашања се грижи за правилно водење на регистрот на фармацевтите; се грижи фармацевтите да ја вршат својата работа согласно со Кодексот на фармацевтската деонтологија; на членовите на Комората им дава правна помош; одлучува за престанување на членство во Комората во случаите од овој статут; соработува при разгледување на споровите меѓу членовите; и врши и други работи кои ќе и бидат доверени.

Комисијата ја сочинуваат претседател и четири членови.

Член 53

Одборот за издавачка дејност се грижи: за издавање на стручна литература (билтени, списанија и сл.) и

истите ги уредува и публикува; врши и публикување на научни и стручни испитувања и сознанија од домашно и странско потекло, се грижи за континуирана едукација на членството на Комората и предлага одржување на семинари и советувања заради запознавање со најновите медицински достигнувања и сл.; врши и други работи од неговата дејност.

Одборот за издавачка дејност го сочинуваат претседател и 4 членови. Одборот избира и стручно лице – секретар од редот на членовите на Комората, за вршење на стручни, административни и техн. работи и се грижи заедно со претседателот, за организација на работата на Одборот.

IX. АКТИ НА КОМОРАТА

Член 54

Акти на Комората се:

- Статут;
- Кодекс на професионални етички норми;
- Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање лиценца за работа;
- Правилник за водење на Регистар на фармацевтите;
- Правилник за работа на Судот на честа;
- Правилник за избори на членови на Собранието; и
- други акти што ги носи Собранието и другите органи на Комората.

Член 55

Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот може да дадат најмалку една третина од членовите на Собранието, Управниот одбор или ако тоа е неопходно со Закон.

Утврден предлог за измена и дополнување на Статутот поднесува Управниот одбор.

X. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМОРАТА

Член 56

Комората обезбедува јавност на своето работење.

Јавноста на работата на Комората ја обезбедува со давање информации, со соработка со средствата за јавно информирање, со издавање свое гласило и со други форми.

По потреба Комората издава периодичен билтен, прегледи и други средства за известување, преку кои навреме ги информира своите членови и јавноста за своите одлуки односно работа.

Член 57

Лицето кое е овластено за претставување на Комората или друго за тоа овластено лице за давање информации за јавноста, е одговорно за нивната вистинитост и точност.

Член 58

Управниот одбор ги определува документите и податоците што претставуваат тајна и чие неовластено соопштување би било спротивно на интересите на Комората.

XI. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА

Член 59

Комората соработува со други комори, институции, државни органи и со меѓународни организации и здруженија од областа на здравството.

Соработката се остварува со непосредни контакти, со размена на информации, публикации и други форми преку организирање на конгреси, семинари, советувања и сл.

Член 60

Комората соработува со органите на Р. Македонија, а особено при утврдувањето на развојната здравствена политика, при покренување на иницијативи за донесување на закони и други прописи. Исто така соработува со здравствени организации, научни установи, здруженија на граѓани и др. институции од областа на здравствената заштита.

Член 61

Комората со одлука на Собранието, а по претходен предлог на Управниот одбор, може да соработува или да се зачленува во соодветни меѓународни органи и организации.

XII. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА

Член 62

Комората може да стекнува парични средства, хартии од вредност, инвентар и друг подвижен и неподвижен имот, во согласност со законските прописи. Со своите средства Комората располага самостојно и во согласност со законот и други прописи.

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат преку уписнини и членарини што ги плаќаат нејзините членови и заинтересирани правни лица, од надомест за услуги што ги врши Комората, од подароци, завештанија и од други извори.

Член 63

За извршување на определени задачи на Комората, кои не се финансираат од членарината односно за финансирање на посебни активности од Програмата за работа на Комората, заинтересираните членови можат да здружуваат средства и да основаат фондови со посебна намена. Располагањето со овие средства се врши со општите или посебен акт на Комората.

XIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 64

Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Комората ги врши стручната служба на Комората.

Стручната служба врши работи сврзани со спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат органите и телата на Комората, примената на законите и другите акти кои се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи; стручно ги подготвува сите предлози на акти, информации и други материјали што треба да бидат предмет на расправа пред органите на Комората, и врши и други работи во врска со основната дејност на Комората.

Член 65

Бројот на вработените во стручната служба и нивните задачи го утврдува Управниот одбор со посебен акт – Правилник за организација и систематизација на работите и работните задачи.

Платата и другите права на вработените во стручната служба на Комората се уредуваат со посебен Правилник за плати и во согласност со Законот и Колективниот договор.

Член 66

Комората има Секретар.

Секретарот го именува Управниот одбор по претходно распишан конкурс.

Именувањето на секретарот е со мандат од 4 години, со можност за негово повторно именување.

Секретарот ја организира и раководи работата на стручната служба и врши и други работи во согласност

со Статутот и другите акти на Комората. Секретарот за својата работа е одговорен пред Управниот одбор и Претседателот на Комората.

Секретарот на Комората му помага на претседателот и учествува во подготвувањето на седниците на Собранието и Управниот одбор и на другите органи на Комората; се грижи за благовремено подготвување на материјалите што ќе се разгледуваат на седниците на органите на Комората; ја застапува Комората во имотните и другите правни работи во согласност со законот и другите прописи; покрај претседателот на Комората и тој е потписник – поединечно на жиро-сметката на Комората, за извршување на финансовиот план на Комората и за другите материјални и финансиски обврски што се однесуваат на редовното тековно работење на Комората.

XIV. ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА

Член 67

Комората може да престане со работа со:

- одлука на Собранието на Комората, доколку за неа гласале двотретинско мнозинство од неговите членови; и
- закон.

Во случај на престанок на работа на Комората, целокупниот нејзин имот и архивата преоѓаат во надлежност на Македонското фармацевтско друштво.

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Право на толкување на овој статут има Собранието на Комората, а помеѓу две седници на Собранието ова право го има Управниот одбор.

Член 69

Измени и дополнувања на овој статут се врши по иста постапка како и при неговото донесување.

Член 70

Овој статут влегува во сила осмиот ден од неговото донесување.

Член 71

Со донесувањето на овој статут, престанува да важи Статутот донесен на 26.06.1992 година, а објавен како пречистен текст, во „Сл. весник на Р. Македонија“ бр.31/95.

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател,
м-р Душан Туларов, с.р.

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

16.

Вуз основа на член 14 став 1 алинеја 1 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 24/95), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 11.04.1996 година донесе

САТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 се бришат зборовите: „и на докторите по стоматологија (лекари)“.

Член 2

Во членот 3 став 2 се брише: „3,5“, а на крајот точката станува записка и се додава: „Скопје“.

Во ставот 4 по зборовите „седницата на Комората“ се додава: „празен простор за“.

Член 3

Во членот 4 став 1 се бришат зборовите: „државјани“ и „кои имаат лиценца за работа“.

Став 2 и 3 се бришат.

Член 4

Во членот 5 став 1 по зборовите: „да биде“ се додава „и“, а во став 2 се бришат зборовите: „секој лекар“.

Член 5

Во членот 6, ред 3 се бришат зборовите: „заради едукација“, а во ред 4, зборовите: „и за тоа време добил лиценца за работа“ се заменуваат со: „и има дозвола за работа“.

Член 6

Во член 7 став 2, точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„1) Води регистар на докторите во Република Македонија“

2) донесува акти во врска со лиценцата за работа на докторите;

3) дава мислење (лиценца) за самостојно вршење на здравствената дејност со личен труд;

Во точка 7, по зборовите „се грижи“ се додава „за унапредување на стручноста“;

Точката 10 се менува и гласи:

10) „организира правна помош и осигурување на своите членови во врска со вршењето на лекарската професија“;

По точка 12 се додава нова точка 13, која гласи:

13) „се грижи за правна, социјална и друг вид заштита на своите членови“;

Точката 13 станува точка 14, а точката 14 станува точка 15.

Член 7

Во членот 9, по алинеја 4 се додава нова алинеја која гласи:

„- пред одборите на Комората да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи на повреда на етичките норми“.

- во алинеја 7 зборовите „и тела“ се бришат.

Член 8

Во членот 10 став 1, алинеја 4 се брише;

Член 9

Во членот 11 став 1 точките 3 и 4 се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случај на времено одземање на лиценцата за работа, за време на траењето на оваа мерка, членувањето, правата и обврските се во мирување“.

Член 10

Во член 12 став 2, точката станува записка и се додава: „Општински одбори и Комисии“.

Член 11

Во членот 13, по ставот 1, се додава нов став 2 кој гласи:

„Собранието го избираат членовите на Комората секои четири години на непосредни тајни избори“.

Ставот 2 станува став 3, а ставот 3 станува став 4 кој се менува и гласи:

„Собранието го сочинуваат претседателите на одборите на Комората и уште по еден претставник кои го избираат докторите од одборите во кој членуваат над 150 доктори“.

Во став 4, кој станува став 5 се брише: „Стоматолошки факултет“, по зборовите: „Министерство за здравство“, се додава: „Претседателот на Републичкото здружение на доктори на медицина кои самостојно и со личен труд вршат здравствена дејност во Република Македонија“, а зборовите: „Комисиите и другите тела“ се заменуваат со зборовите: „на Комората“.

Член 12

Во членот 14 став 1 алинеја 3 се менува и гласи:

„- донесува акти за лиценца за работа;“

Алинеја 11 се менува и гласи:

„- избира и разрешува претседател, заменик на претседателот на Комората, членови на Извршниот одбор и претседател заменик на претседателот и членови на Надзорниот одбор“.

Во алинеја 12 се бришат зборовите: „Статутот и на другите“

Алинеја 14 се менува и гласи:

„- избира и разрешува обвинител двајца заменици на обвинителот и бранители“.

Алинеја 15 се менува и гласи:

„- избира и разрешува секретар на Комората“

Алинеја 16 се менува и гласи:

„- избира и разрешува претседатели и членови на постојаните Комисии на Комората на предлог на Извршниот одбор.“

По алинеја 16 се додава нова алинеја која гласи:

„- избира и разрешува главен уредник и членови на Уредувачкиот одбор на гласилото на Комората“.

Алинеите 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат алинеи 18, 19, 20, 21 и 22.

Член 13

Членот 15 се менува и гласи:

„Членовите на Собранието на Комората се избираат во изборни единици.“

Изборната единица ја сочинуваат докторите од подрачјето на една општина или дел од општина за кој е формиран Општинскиот одбор.

Изборите се вршат по принцип од секој одбор се избира по еден член во Собранието кој е претседател на општински одбор, а во одборите во кои членуваат повеќе од 150 доктори се избира уште по еден член во Собранието“.

Член 14

Ставот 3 на член 18 се менува и гласи:

„Собранието го свикнува претседателот на Комората. Претседателот може да свика седница и на предлог на Извршниот одбор или на предлог од една третина од членовите на Собранието“.

Член 15

Во ставот 2 на член 19 по зборовите: „со мнозинство гласови од присутниот број членови“ се додаваат зборовите: „а најмалку со една третина од вкупниот број членови“.

Член 16

Во членот 22 став 2 алинеја 3 зборовите: „и повремени“ се бришат; во алинеја 5, зборовите: „на постојаните и повремените комисии и други тела на Комората“ се бришат, во алинеја 6 зборот „именување“ се заменува со зборот „избор“, во алинеја 9 се бришат зборовите: „и составува завршна сметка“.

По алинеја 13, се додава нова алинеја, која гласи:

„- разгледува и зазема ставови за развој на дејноста на Комората кои влијаат врз унапредувањето на работењето на Комората“.

Алинејата 14 станува алинеја 15.

Член 17

Во членот 23 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Седница на Извршниот одбор може да свика и една половина од вкупниот број членови на Извршниот одбор“.

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат 4, 5 и 6.

Член 18

Во членот 24 став 1 алинеја 5 се менува и гласи:

„- се грижи за остварување на соработка со други Комори, органи и организации во Републиката и надвор од неа;“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Претседателот на Комората го избира Собранието со тајно гласање.“

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„- Предлог кандидат за избор на претседател на Комората дава Извршниот одбор на Комората. Кандидат за избор на претседател на Комората можат да предложат и најмалку три одобрени на Комората.“

За претседател на Комората е избран кандидатот кој добил мнозинство на гласови од присутниот број членови на Собранието.

Доколку во првиот круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство на гласови, во вториот круг на гласање се врши избор од првите два кандидати, кои во првиот круг на гласање добиле најмногу гласови.

За претседател на Комората е избран оној кандидат кој добил најмногу гласови.

Ставовите 3 и 4, стануваат 7 и 8.

Член 19

Во член 25 став 2, по точка 2 се додава нова точка 3 која гласи:

„3. парична казна во висина од една до пет просечни плати исплатени во стопанството“.

Точките 3, 4 и 5 стануваат точка 4, 5 и 6.

Член 20

Во член 26, став 1, ред 3, зборот „уставот“ - се брише.

Член 21

Во членот 30 став 1, зборовите: „основано сомневање дека го повредил Законот“ се менуваат со: „правосилна пресуда за повреда на Законот“, и се додаваат зборовите: „односно постои основано сомневање дека го повредил“.

Член 22

Во членот 31, точката на крајот се брише и се додава:

„- секој член на Комората и општинскиот одбор на Комората“.

Член 23

Во член 33 став 3 се менува и гласи:

„Интересите на тужениот доктор пред Судот на честа ги застапува бранител што ќе го избере обвинетиот доктор или бранител што по службена должност ќе го определи Комората или друго лице што ќе го избере тужениот“.

Член 24

Во членот 37 став 1, зборот „четири“ се заменува со зборот „три“.

Во ставот 2 по зборот Собранието, точката се брише и се додаваат зборовите: „и му поднесува извештај најмалку еднаш годишно“.

Член 25

По членот 37 се додава нова точка 6 која гласи: „Одбори на Комората“.

Член 26

Членот 44 станува член 38, се менува и гласи:

„Општинските одбори на Комората се органи на Комората кои го претставуваат и организираат цело-

купното членство на докторите од подрачјето на една општина или дел од општина“.

Општински одбор на Комората се формира во: Берово, Битола 1, Битола 2, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Св. Николе, Струга, Струмица, Тетово, Т. Велес и Штип.

Во општини кои имаат повеќе од 400 лекари можат да се формираат два општински одбори.

Член 27

Членот 45 станува член 39, се менува и гласи:

„Во Скопје се формираат следните општински одбори на Комората: Центар 1 (за лекари вработени во Клиники на хирушки гранки на медицината), Центар 2 (за лекарите вработени во Клиниките од интерни гранки на медицината), Центар 3 (за лекарите вработени во Институт на Медицински факултет, Републички завод за здравствена заштита, Републички завод за трансфузиологија, Министерство за здравство, Црвен крст, стручната служба на СЗО, МАНУ и Републички санитарен инспекторат), Центар 4 (за лекарите вработени во Здравствен дом – Скопје на подрачје општина Центар и Г. П. „Илинден“), Центар 5 (Градска општа болница), Центар 6 (Здравствен дом на железничарите, Студентска поликлиника, Републички завод за медицинска рехабилитација, Градски завод за здравствена заштита, Здравствена станица „Рудници и железарница“, АМСМ, Лек, Факултет за физичка култура и Ново нордиск).

Карпош 1 (за лекари вработени во Здравствен дом – Скопје на подрачје на општина Карпош), Карпош 2 (за лекари вработени во Болницата на АРМ), Карпош 3 (за лекари вработени во Болница за нервни душевни болести Бардовци и Геријатриска болница).

Кисела Вода (за лекари вработени во Здравствен дом – Скопје на подрачје на општина Кисела Вода).

Гази Баба (за лекари вработени во Здравствен дом – Скопје на подрачје на општина Гази Баба, АД Алкалоид, МРТ и Кожара).

Чаир (за лекари вработени во Здравствен дом – Скопје на подрачје на општина Чаир).

Општински одбор на приватно лекари.

Член 28

Членот 46 станува член 40, се менува и гласи:

„Одборите на Комората се одговорни за спроведување на актите, одлуките, ставовите и заклучоците на органите на Комората за своето подрачје и ги имаат следните задачи:

– учествуваат во обликување на здравствената политика на своето подрачје во рамките на политиката на Комората;

– негуваат добри односи меѓу членовите на Комората, и ги разрешуваат споровите меѓу нив;

– доставуваат барање до етичката Комисија на Комората за посредување во решавање на спорови меѓу лекарите кои не можеле да бидат решени во одборот;

– покренуваат постапка пред Судот на честа;

– учествуваат во организирањето на стручните советувања:

– примаат и разгледуваат иницијативи, предлози и барања на лекарите од своето подрачје и ги доставуваат до органите на Комората;

– водат евиденција на членовите на Комората од своето подрачје;

– водат евиденција за слободни работни места и за невработените лекари на своето подрачје и посредуваат при вработувањето;

– редовно ги известуваат своите членови за активностите на Комората;

– ги доставуваат барањата за добивање средства од Солидарниот Фонд на членовите на Комората од своето подрачје до Комисијата за економско-социјални прашања и даваат мислење по барањата;

– располагаат со средства на Одборот во рамките на Законот и актите на Комората;

– спроведуваат изборни активности и избори за членови во органите на Комората согласно актите на Комората;

– вршат и други работи определени со Статутот и други акти на Комората.

Најмалку еднаш годишно Одборите свикнуваат Собир на лекарите од своето подрачје на кој поднесуваат извештај за својата работа и на кој се повикуваат претставници на Лекарската комора на Македонија.

Член 29

Во член 47 кој станува член 41, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Членовите на одборите, докторите избираат на не посредни и тајни избори“.

Во ставот 2 кој станува став 3 зборот „избираат“ се заменува со: „предлагаат“.

Став 3 кој станува став 4 зборовите: „најмалку 20 лекари“ се заменуваат со зборовите: „мнозинство од присутните членови на Собирот на лекарите“.

Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи:

„За претседател на одборот е избран кандидатот кој добил најмногу гласови од избраните пет кандидати за членови во Одборот, и истовремено станува член во Собранието на Лекарската комора на Македонија.

Во ставот 5 кој станува став 6 се брише зборот: „претседател, точката станува записка и се додаваат зборовите: „меѓу предложените кандидати“.

Член 30

Членот 48, станува член 42.

Член 31

По членот 42 се додава точка 7 која гласи: „Комисии на Комората“.

Член 32

Во членот 38, кој станува член 43 во ставот 2, точката станува записка и се додаваат зборовите: „и со одлуката за формирање се определува составот, задачите и овластувањето на истите“.

Ставот 3 се брише.

Член 33

Членот 39 кој станува член 44 се менува и гласи:

„Комората ги има следните постојани Комисии:

- 1) Комисија за стручно-медицински прашања;
- 2) Комисија за етички и правни прашања;
- 3) Комисија за економски и социјални прашања
- 4) Комисија за приватно здравство;
- 5) Републичка изборна комисија; и
- 6) Комисија за доделување награди за постигнување во областа на здравството „Св. Наум Охридски“.

Член 34

Членот 40 кој станува член 45 се менува и гласи:

Член 45

„Комисијата за стручно-медицински прашања: се грижи за унапредување на стручноста на членовите на Комората; предлага и организира стручни предавања заради подобрување на квалитетот на здравствената заштита и ја планира, ја поттикнува и ја следи континуираната едукација во соработка со Македонското лекарско друштво, со специјалистичките здруженија Медицинскиот факултет, Министерството за здравство и други институции во земјата и странство; за одредени стручни прашања утврдува стручни ставови и ги усогласува“.

сува со Медицинскиот факултет, Македонското лекарско друштво со специјалистичките здруженија и со Министерството за здравство; организира увид над стручната работа на лекарите со советување и предлага мерки за констатираните отстапувања од вообичаените стандарди на квалитет на здравствените услуги; учествува во подготвувањето на здравственото законодавство и планирањето на здравствената дејност и лекарскиот кадар; соработува со Македонското лекарско друштво, со специјалистичките здруженија, Медицинскиот факултет и со други институции во земјата и странство; врши и други работи во врска со медицинско-стручните прашања во рамките на задачите на Комората.

Комисијата ја сочинуваат претседател и шест членови.

Член 35

Членот 41 кој станува член 46 се менува и гласи:

Член 46

„Комисијата за етички и правни прашања се грижи за етичките должности и права на лекарите при вршењето на медицинската практика, расправа, зазема ставови и предлага мерки во врска со етички прашања согласно Кодексот на медицинската деонтологија, се грижи за зачувување на угледот и достоинството на лекарската професија, се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната преданост кон медицинската професија, за дисциплинатата во извршувањето на лекарската професија, за чување на лекарската тајна, за негување на колегијални односи меѓу лекарите, пред Судот на честа покренува постапка за прекршување на одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија, дава мислење на лекарот за вршење на здравствена дејност со личен труд согласно Законот за здравствена заштита, ги следи и дава предлози за усогласување на одредбите на Кодексот со етичките норми на Светската здравствена организација и други меѓународни организации, соработува при разгледувањето на споровите меѓу лекарите од етичка природа, го одобрува уписот на лекарите во регистарот на лекарите, предлага лиценца за работа на членовите на Комората по барање на докторот и укажува правна помош во случај на прекршок на одредбите на Законот, Статутот и Кодексот; донесува решение за бришење од регистарот на лекарите во случаите од член 11 од овој Статут, врши и други работи определени со Статутот и другите акти на Комората.

Комисијата ја сочинуваат претседател и осум членови.

Член 36

Во член 42 кој станува член 47 став 1 ред 11 по зборот: „Комората“ зборовите: „посредува при осигурувањето на членството на Комората од професионален ризик, изготвува финансов план и завршна сметка на Комората“, се заменуваат со зборовите: „склучува договори за колективно осигурување на членовите на Комората од професионален ризик и други видови на осигурување, утврдува нацрт на финансов план и завршна сметка на Комората, утврдува предлог одлуки за финансиското работење на Комората, го следи социјалниот статус на лекарите и предлага мерки за негово подобрување“.

Член 37

По членот 47, се додаваат нови членови 47-а, 47-б, 47-в и 47-г. кои гласат:

Член 47-а

„Комисијата за приватно здравство ја следи законската регулатива во областа на здравството и се грижи за еднаков третман на лекарите во приватното и јав-

ното здравство, учествува во утврдувањето на цените на здравствените услуги и во утврдувањето на условите во договорите што се склучуваат меѓу Фондот за здравственото осигурување и лекарите, предлага услови за подобрување на квалитетот на здравствената заштита во приватниот сектор, вршат други работи определени со Статутот и другите акти на Комората“.

Комисијата ја сочинуваат претседател и шест членови.

Член 47-б

Републичка изборна комисија се грижи за спроведување на подготовките на изборот и отповикувањето на членови во одборите. Собранието и претседател на Комората, дава упатства на општинските комисии за прашања во врска со спроведувањето на изборите и отповикувањето, пропишува обрасци за спроведување за изборот и отповикувањето, дава објаснувања за примена на одредбите на Правилникот за спроведување на изборите, го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал, ги сумира резултатите од изборите врз основа на извештаите на општинските изборни комисии и за резултатите на гласањето за избор на членови во одборите и Собранието на Лекарската комора на Македонија.

Републичката изборна комисија е составена од претседател, секретар и три членови.

Член 47-в

Комисијата за доделување награди за постигнување во областа на здравството „Св. Наум Охридски“, распишува конкурс за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“, ги разгледува пристигнатите предлози од општинските одбори, донесува одлука за доделување на наградата како и за благодарници на физички лица кои соработуваат со Комората и придонесуваат за афирмирање и успешно остварување на функциите на Комората и слично. Комисијата работи согласно одредбите од Правилникот за доделување награди за постигнување во областа на здравството „Св. Наум Охридски“.

Комисијата за награди е составена од претседател и четири члена.

Член 47-г

Комисиите на Комората ги следат: состојбите и проблемите во својата област, подготвуваат материјал за седници на Извршниот одбор и на Собранието; даваат мислење на проекти на Закони и други правни акти од областа на здравствената дејност, вршат и други работи од нивна надлежност согласно со Статутот и со другите акти на Комората.

За својата работа поднесуваат извештај на Собранието најмалку еднаш годишно, а претседателите на Комисиите редовно го известуваат Извршниот одбор за својата работа.

За извршување на оделни задачи од својата надлежност Комисиите можат да формираат работни групи или подкомисии.

Комисиите соработуваат по прашање од заеднички интерес и за такви прашања можат да одржуваат заеднички седници.

Член 38

Во членот 49 став 1, алинеја 3 се брише зборот: „продолжување“;

Во алинеја 4, се бришат зборовите: „водење на“, Алинеите 5 и 6 се бришат и се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„Правилникот за финансиско работење на Лекарската комора на Македонија;

– Правилник за организација и начинот на водењето на сметководството и на други материјално-финансиски прашања на Комората“;

Во алинеја 9 се бришат зборовите: „и на неговите органи и тела“.

Во алинеја 10 зборот „Правилник“ се заменува со зборот „Деловник“.

Алинеја 11 се менува и гласи: „Правилник за избори и отповикување на членови во Општински одбори, Собранието и претседател на Комората“.

– По алинеја 11 се додава нова алинеја 12 која гласи: „Правилник за доделување наградата за постигнување во областа на здравството „Св. Наум Охридски“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Статутот на Комората, Кодексот на медицинската деонтологија, Правилник за регистар на докторите, Правилникот за издавање и одземање на лиценцата за работа и Правилникот за организација и работата на Судот на честа и други акти со кои поблиску се уредуваат јавни овластувања на Комората се објавуваат во Службен весник на Република Македонија“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 39

Во членот 53, став 3 се бришат зборовите:

„Ја застапува Комората во имотните и другите правни односи во согласност со Законот, со потписник е со претседателот на Комората за извршување на финансискиот план на Комората во делот на стручната служба и за другите материјални трошоци што се однесуваат на стручната служба“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За Секретар на Комората може да биде избран и лекар“.

Ставот 3 станува став 4, а ставот 4 станува став 5.

Член 40

Член 58 станува член 57 и се менува и гласи:

Член 57

„Комората соработува со: органите на Република Македонија, а особено при утврдување на развојната и економската политика, и при покренување иницијативи и донесување на закони од областа на здравството и други области од интерес за лекарите, со здравствените и научните организации, здруженија на граѓаните и со други институции“.

Член 41

Член 57 станува член 58.

Член 42

Членот 59 се менува и гласи:

Член 59

„Комората обезбедува јавност во своето работење преку:

– јавноста на седницата на органите на Комората, освен кога е тоа определено со Статутот и други акти на Комората;

– информирање на јавноста и членовите на Комората за својата работа;

– соработка со средствата за јавно информирање и со други средства за информирање.

Комората издава свое гласило преку кое обезбедува навремено информирање на своите членови и пошироката јавност, за своите одлуки, ставови, предлози и мислења усвоени на седниците на органите и телата, како и за други актуелности што се од интерес за лекарите.

Член 43

Член 60 се менува и гласи:

Член 60

„Претседателот на Комората и претседателите на органите на Комората, како и други лица што ќе бидат

од нив определени, се овластени да даваат податоци и информации во врска со работата на Комората и нејзините органи и се одговорни за нивната вистинитост и точност“.

Лицата од претходниот став не смеат да даваат податоци и информации кои според актите на Комората претставуваат тајна или со кои би биле нарушени интересите или угледот на членовите на Комората.

Член 44

Статутот за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0101-022/3
11 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора
на Македонија
д-р Алексеј Дума, с.р.

17.

Врз основа на член 155 од Законот за здравствена заштита („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 38/91 и бр. 46/93) и 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 24/95), а во врска со член 30-а од Правилникот за приправнички стаж и за стручен испит на здравствените работници („Сл. весник на РМ“ бр. 61/94) Собранието на Лекарската комора на Македонија на својата седница одржана на 11.04.1996 год. утврди

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 1

Член 1 се менува и гласи:

„Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за издавање и одземање на лиценцата за работа (лиценца) на докторите на медицина во Република Македонија“.

Член 2

Во втора глава во насловот зборот: „доделување“ се заменува со зборот: „издавање“.

Член 3

По членот 2 се додава нов член 3 кој гласи:

„Образецот на лиценцата се печати на кузруг хартија и има правоаголна форма со димензии 25X35 см.“

Образецот на лиценцата содржи: знакот на Комората, натпис: „Лекарска комора на Македонија“, „Лиценца“. Под натписот „Лиценца“ се впишуваат податоци за името и презимето на докторот, видот на дејноста и стручниот назив. Понатаму стои текстот: „Лиценцата се издава врз основа на приложената документација и податоците содржани во Регистарот на докторите во Лекарската комора на Македонија“. „Лиценцата важи до: —.—.—“, „матичен број: —“; ден, месец, година на издавањето и место. Во десниот агол стои потпис на Претседателот на Комисијата за етички и правни прашања, во левиот долен агол стои потпис на Претседателот на Комората“, а во средината стои „М П“.

Во позадина по целата големина на лиценцата стои Ескулаповиот знак.

Образецот на лиценцата е составен дел од овој Правилник.

Член 4

Членот 3 станува член 4, во ставот еден зборовите „лиценцата се издава за вршење“ се заменуваат со збо-

ровите: „по барање на докторот може да се издаде лиценца за вршење на“:

Во ставот 1 во точката а) зборовите „односно стома-толошка“ се бришат.

Член 5

Насловот под точка 3 се менува и гласи: „Начинот и постапката за издавање на лиценцата за работа“.

Член 6

Членот 4 станува член 5 се менува и гласи: „Комората издава лиценца на докторите на медицина под услови утврдени со позитивните законски прописи“

- завршен Медицински факултет;
- завршен приправнички стаж и
- положен стручен испит“.

Член 7

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: „За стекнување лиценца докторот и доставува на Комората:

1) Барање за издавање на лиценца, со назначување на видот на дејноста за која се издава лиценцата

2) Доказ за:

- завршен Медицински факултет;
- положен стручен испит
- стекната специјализација односно субспецијализација.

Доказите од точка 2 се доставуваат во фотокопии и заверени од надлежен орган, доколку истите не се доставени при уписот во Регистарот на докторите при Комората, согласно одредбите од Правилникот за регистарот на докторите.

Член 8

Членот 5 кој станува член 6 се менува и гласи: „Докторот кој не е државјанин на Република Македонија се стекнува со лиценца за работа согласно одредбите од член 5-а на овој Правилник и ако до Комората достави:

- 1) одобрение за престој во Републиката издадено од органите на Министерството за внатрешни работи;
- 2) одобрение за работа на странци издадено од Републички завод за вработување“.

Член 9

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: „По доставување на барањето со потребните документи Комората на докторот е должна да му издаде лиценца за работа во рок од 2 месеца“.

Член 10

Членот 6 кој станува член 7 се брише.

Член 11

Главата III Продолжување на лиценцата за работа, од членовите 7 до 18 се бришат.

Член 12

Главата IV станува глава III.

Член 13

Членот 19 се брише.

Член 14

Во членот 20 кој станува член 8 во ставот 3, во третиот ред зборот: „ново“ се брише.

Член 15

Членот 21 станува член 9 се менува и гласи: „Времено одземање на лиценца на докторот е можно во следните случаи:

- ако сторил потешка повреда на стандардите и квалитетот на здравствените услуги;
- ако сторил повреда на одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија;

– ако на докторот со правосилна пресуда времено му е забрането или оневозможено вршење на дејноста.

– ако повеќе од 6 месеци не плаќа чланарина во Комората“.

На докторот и времено му се одзема лиценцата во случај на прекинување на вршење на здравствена заштита и отпочнување со работа во друга дејност, се дотогаш додека докторот не поднесе барање за стекнување на лиценца за повторно обавување на здравствена заштита.

Член 16

По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: „На докторот кој не е државјанин на Р. Македонија, лиценцата за работа му се одзема по престанок на одобрението за престој издадено од Министерството за внатрешни работи, односно одобрението за работа на странци издадено од Републичкиот завод за вработување.“

Член 17

Членот 22 станува член 10 се менува и гласи: „За времено одземање на лиценцата решава Извршниот одбор на Комората по предлог на:

- Комисијата за етички и правни прашања;
- Извршителите од увидот во стручната работа;
- Судот на честа;
- Собранието на Комората;
- Работна организација каде е вработен докторот; и
- Здружението на доктори.

Временото одземање на лиценцата може да трае од 6 месеци до 2 години.

Член 18

Членот 23 станува член 11 се менува и гласи: „По истекот на времето наведено во решението за времено одземање на лиценца Комората на докторот му издава повторно лиценца за работа.“

Член 19

Во членот 24 кој станува член 12 во ставот еден точката еден се менува и гласи:

- ако судот на честа донесе одлука за трајно одземање на лиценца.

Член 20

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: „За одземање на лиценца се издава решение. Во решението се наведува времетраењето на одземањето на лиценцата односно видот на работата која веќе докторот не смеа да ја извршува.“

Решението го потпишуваат претседателот на Комората и претседателот на Комисијата за етички и правни прашања, односно претседателот на Судот на честа. За решението се известува Министерството за здравство, организацијата за здравствено осигурување и организацијата во која докторот е вработен.

Во рок од 8 дена од врачувањето на решението за одземање на лиценцата, докторот е должен да ја врати лиценцата. Ако тоа не го стори во определениот рок почнува да се применува суспензија од дејноста за која не е одземена лиценцата.

Член 21

Главата 5 станува глава 4.

Член 22

Членот 25 станува член 13 се менува и гласи: „На решението за одземање на лиценцата докторот има право на приговор во рок од 15 дена од приемот на решението до Собранието на Комората.“

Собранието приговорот го разгледува на првата наредна седница по приемот. Одлуката на Собранието е конечна.

Член 23

По членот 13 се додава член 13-а кој гласи: „Против Одлуката на Собранието на Лекарската комора на Македонија, докторот може да изјави жалба до Министерот за здравство“.

Член 24

Членовите 26, 27 и 28 се бришат.

Член 25

Членот 29 станува член 14.

Член 26

Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценца за работа влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0803-85/1
11 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Лекарската комора на Македонија,
д-р Алексеј Дума, с.р.

18.

Врз основа на член 14 став 1 алинеја 8 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 11.04.1996 година донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТАР НА ДОКТОРИТЕ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

Член 1

Со овој правилник се уредува водење, евиденција и потврдување на факти за потребите на членовите на Лекарската комора на Македонија и постапката за издавање соодветни податоци и исправи.

Член 2

Евиденцијата во Регистарот на докторите (Регистар) се води во Комората во секторот за општи работи.

Евиденцијата во Регистарот се води врз основа на пријавата поднесена од секој доктор поединечно. Во Регистарот се евидентираат сите податоци дадени во пријавата.

Член 2-а

Пријавата за упис во Регистарот ги содржи следните податоци:

1. Презиме, татково име и лично име _____
2. ЕМБ (Матичен број) _____
3. Адреса на живеење _____
4. Телефон (домашен) _____
5. Работна организација (адреса и телефон) _____
6. Приватна ординација или друг вид здравствена дејност _____
7. Специјализација _____
8. Субспецијализација _____
9. Ден, месец, година и место на дипломирање _____
_____ ; просек _____
10. Ден, месец и година на прво вработување _____
11. Должина на работен стаж _____

12. Досегашно движење во службата (сите промени на работното место) _____

13. Специјализации и студиски престои во земјата и странство (вид, место и времетраење) _____

14. Научно звање _____ ; 15. Наставно звање _____
16. Стручно звање _____
17. Магистериум (тема и одбрана) _____

18. Докторска дисертација (тема и година на одбрана) _____
19. Носителство на научно-истражувачки проекти (наслов и година) _____

20. Член на Македонско лекарско друштво ДА _____ ; НЕ _____ ;
21. Член на МАНУ или Академии во други држави ДА _____ ; НЕ _____ ; (кои) _____
22. Членство во стручни или научни асоцијации (и во странство) _____

23. Познавање на странски јазик (кој, активно или пасивно) _____

24. Издадени учебници _____

25. Издадени монографии _____

26. Други дејности (писател, уметник....) _____

27. Дополнителна дејност (вид на дејност) _____

28. Возачка дозвола ДА _____ ; НЕ _____ ; Летачка дозвола ДА _____ ; НЕ _____ ;
29. Вештини и спортови од интерес на струката _____

30. Активности во хуманитарни организации (кои) _____

31. Раководни функции (професионални и општествени) _____

32. Награди _____

33. Воена обврска (каде и кога) _____
 34. Брачна состојба _____
 35. Заболување во врска со професијата, (болести на зависност, хронични и системски заболувања) _____
 36. Казни (професионални и кривични дела од областа на моралот) _____

Член 2-б

Докторот на медицина покрај пријавата од член 2-а за упис во Регистарот на Комората ги поднесува следните документи:

- 1) Диплома за завршен Медицински факултет;
- 2) Уверение за положен стручен испит;
- 3) Уверение за стекната специјализација односно субспецијализација;
- 4) Документ за државјанство.

Документите од претходниот став се доставуваат во фотокопии заверени од надлежен орган.

Член 2-в

Докторот кој не е државјанин на Република Македонија или завршил Медицински факултет надвор од републиката, за документите од член 2-б, точка 1,2 и 3 треба да поднесе потврда за соодветна нострификација.

Докторите, од став еден на овој член, кои дипломирале во една од поранешните Републики на СФРЈ, не поднесуваат нострификација на дипломите за завршен медицински факултет, доколку дипломирале до 08.09.1991 година.

За доктори кои не се државјани на Република Македонија во Регистарот се води посебна евиденција.

Член 2-г

Податоците од пријавата во Регистарот се внесуваат компјутерски.

Податоците од пријавата кои се однесуваат на специјализација односно субспецијализација треба да се внесуваат во Регистарот аналогно на одредбите од Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование. За оние специјализации односно субспецијализации кои не се зацртани во постоечкиот Правилник согласност за упис во Регистарот дава Комисијата за етички и правни прашања.

Член 3

Докторот е должен да ги пријави сите промени на податоците, што ги дал со пријавата во рок од 15 дена од денот на настанатата промена.

За веродостојноста на податоците во пријавата е одговорен подносителот.

Член 4

Во Регистарот покрај податоците од пријавата се внесуваат и: податоци за ден, месец и година на издавање на лиценцата за работа; видот на дејноста за која се издава; ден, месец и година на одземањето на лиценцата и времето за кое се одзема.

Во Регистарот се внесуваат и податоци за изречените мерки од Судот на честа при Комората: опомена, јавна опомена; парична казна во висина од една до пет просечни плати исплатени во стопанството; времено одземање на лиценца; условно одземање на лиценца и трајно одземање на лиценца.

Член 5

Се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци внесени во Регистарот на докторите.

На докторите им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што би произлегла од регистрањето на информации за нив преку обработка на податоците.

Член 6

Заради обезбедување на личниот интегритет на докторите, користењето на податоците од Регистарот е строго контролиран со точно водена евиденција за видот на дадените податоци, корисникот и целта на користење на истите. За таа цел постојат три степени на достапност на податоците.

Прв степен на достапност имаат податоците од реден број 1 до реден број 8, од Пријавата за упис во Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, кои можат да бидат дадени од овластен работник во Стручната служба од страна на Претседателот на Комората.

Втор степен на достапност имаат податоците од реден број 9 до реден број 32 од Пријавата за упис во Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, кои можат да бидат дадени само со писмена согласност на претседателот на Комората.

Трет степен на достапност имаат податоците од реден број 32 од реден број 36 од Пријавата за упис во Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, кои можат да бидат дадени само со писмена согласност на Извршниот одбор на Комората.

Член 7

Комисијата за етички и правни прашања ги разгледува документите од член 2-а и 2-б и го одобрува уписот на докторите во Регистарот.

За потребите од претходниот став, таа може да формира посебна Поткомисија од редот на своите членови.

Член 8

Врз основа на податоците од член 2-а на овој Правилник, Лекарската комора на Македонија издава:

- карта за членување во Комората (членска карта);
- мислење за давање и одземање на лиценца;
- уверение дека членот на Комората не е осудуван од Судот на честа;
- потврди, препораки, податоци или факти на барање на членовите на Комората;
- други исправи и уверенија, кои Комората ги издава врз основа на Закон и други прописи.

Член 9

Исправите, уверенијата, потврдите, препораките или фактите и други податоци од член 10 на овој Правилник, се издаваат врз основа на писмено барање на членот на Комората.

Податоци од Регистарот може да се издаваат и по барање на Републички органи на управа, Медицинскиот факултет, Македонското лекарско друштво, Универзитетот и други правни лица.

Барањето од ставот 1 и ставот 2 од овој член содржи податоци за идентитетот на барателот, целта на барањето и други релевантни факти.

Член 10

Податоци од Регистарот можат да користат членовите на Комората на кои тие податоци се однесуваат.

Податоците може да ги користи и Комората за свои потреби, при планирањето, изготвувањето на програми и други материјали потребни за остварување на функциите и задачите на Комората.

Член 11

По уредно поднесеното барање, по проверка на потребните факти и податоци, надлежниот орган односно надлежната служба на Комората е должна да издаде соодветна исправа потврда, односно податоци во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето, односно од денот на дадената согласност од органите од став 2 и 3 на член 9 од овој Правилник.

Ако барањето е поднесено за издавање на исправа, односно потврда на факти кои се познати и за кои Комората има точна евиденција во компјутерот, а за тоа не е потребна согласност на органите од став 2 и 3 на член 8 од овој Правилник, потврдата, исправата, препораката или други податоци се издаваат истиот или наредниот ден од денот на поднесувањето на барањето.

Член 12

Подносителот на барањето плаќа надоместок за добиената исправа односно потврда.

Висината на надоместокот од претходниот став ја утврдува Извршниот одбор на Комората по предлог на Комисијата за економско социјални прашања.

Член 13

Комората обезбедува чување, користење и заштита на податоците од неовластени лица и пристап.

Членот на Комората се брише од евиденцијата на Регистарот на докторите во случаи на престанување на членство во Комората.

Член 14

Комисијата за етички и правни прашања е должна во рок од 30 дена од донесувањето на овој Правилник да подготви на Извршниот одбор да му предложи Пријава за упис во Регистарот на докторите и други образци за определени податоци, како и формата и содржината на сите видови исправи или потврди што ќе ги издава Комората, а кои се составен дел на овој Правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0801-155/1
11 април 1996 година
Скопје

Претседател на
Лекарската комора на Македонија
д-р Алексеј Дума, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Мурати Невзат од с. Арачиново против Шабанов Адем кој се наоѓа во странство, Република Турција, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Шабанов Адем кој се наоѓа во Република Турција со непозната адреса во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок да достави податоци за неговото живеалиште или лично да се јави во судот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател од редот на адвокатите при Центарот за социјални работи кој ќе ги заштитува неговите интереси во предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П.бр. 1552/96. (185)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за утврдување на договор по тужбата на тужителот Муслиу Насуф од с. Неготино против тужените Бајрами Ејуп и други од с. Неготино – Гостиварско, од с. Камењане, Тетовско и од Тетово, и тужените Дурмиши Сефер, Дурмиши Камиле, Дурмиши Ајше, сите од с. Неготино – Гостиварско, и Рамадан Шукри од с. Камењане – Тетовско, сега сите со непознато место на живеење. Вредност на спорот 5.000 денари.

На тужените им се поставува за привремен застапник Фазлиу Имер, дипломиран правник од Гостивар и стручен соработник при овој суд, кој ќе ги застапува интересите на тужените до конечното завршување на постапката, сè додека тие или нивни полномошници не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 171/96.

(181)

Пред овој суд се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрами Музафер од Гостивар, против тужената Бајрами Гзиме од с. Чеграње, а сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 10.000 денари.

На тужената Бајрами Гзиме ѝ се поставува за привремен застапник нејзиниот татко Адеми Адем од с. Чеграње – Гостиварско, кој ќе ги застапува нејзините интереси до крајот на постапката, односно сè додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот, односно сè додека Органот за старателство не ѝ постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 269/96.

(182)

Пред овој суд се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ејупи Неџмије од Гостивар, против тужениот Ејупи Зулкуфли од Гостивар. Вредност на спорот неопределена.

На тужениот Ејупи Зулкуфли од Гостивар, а сега со непозната адреса, му се поставува за привремен застапник Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол и стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува неговите интереси до крајот на постапката, сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот односно сè додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 357/96. (178)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за сопственост и владение по тужбата на тужителот Милчо Васев од с. Подареш – општина Радовиш, против тужениот Васко Димитриев на привремена работа во Швајцарија, а со непозната место и адреса на живеење.

Се повикува тужениот Васко Димитриев да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде поставен за привремен застапник Андон Атанасов, дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот согласно член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 154/96. (173)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Рамизи Шенаси од с. Пришовце – Тетовско, против тужената

Рамизи Неврије од с. Пршовце Тетовско, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената Рамизи Неврије во рок од 30 дена од објавувањето да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По истекот на овој рок, на истата ќе ѝ биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа – Тетово кој ќе ги застапува нејзините интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 653/96. (174)

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен граѓански спор за сопственост по тужбата на тужителите Љулијета, Исмаил, Агим, Бујар, Хасије, Агрон, Ветон, Алиу, сите од Тетово, малолетните тужители Агрон и Бетон, застапувани од законскиот застапник Хасије Алиу, против тужените Садики Ремзије и Мамути Нурије, двете од с. Радуша – Скопско, сега со непозната адреса во странство, и Алиу Минире од Тетово, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикуваат тужените Садики Ремзије, Мамути Нурије, двете од с. Радуша – Скопско и Алиу Минире од Тетово, сега со непозната адреса во странство, во рок од 15 дена да се јават пред овој суд, да ја достават нивната адреса или пак постават свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 526/96. (175)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Ремзије Бејтулахи од с. Шемшево, против тужениот Арслани Зибер од Тетово, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави точна адреса или да одреди полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави времен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 244/96. (176)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Петреска Николина од с. Радиовце, против тужениот Петрески Ѓоре од СР Југославија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави полномошно или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 535/96. (177)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужба на тужителот Душан Кочовски од с. Лешок, против тужените Косто Спировски од Тетово и Веби Реџеми од с. Цепчиште.

Се повикува тужениот Веби Реџеми кој се наоѓа во странство на непозната адреса, да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот, судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 95/96. (183)

Пред овој суд се води спор за долг, по тужбата на тужителот АД за осигурување Скопје, против тужениот Селмани Шпенду, од с. М. Речица, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Селмани Шпенду од с. М. Речица да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во

рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот и да достави своја адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 358/96. (184)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Марјан Димитровски од Кочани, ул. „Едвард Кардел“ бр. 73, против тужената Весна Стојан Димитровска од Кочани, а сега со престој во СР Југославија со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужената Весна Димитровска во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да ја достави својата адреса на живеење или да овласти свој полномошник.

Доколку тужената во определениот рок не се јави, ќе ѝ биде одреден привремен застапник во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр. 158/96. (172)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Митковски Перица од Куманово, против тужената Митковска Ѓорѓевиќ Ѓордана од Врање, со непозната адреса.

Се повикува тужената Митковска Ѓорѓевиќ Ѓордана од Врање, во рок од 30 дена да ја достави на судот точна адреса, или ангажира полномошник или пак било кое друго лице кое ќе ја достави точната адреса на тужената. До колку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот не се јави судот ќе ѝ постави времен застапник и тоа Јадранка Јовановска, стручен соработник во овој суд.

Од Општинскиот суд во Куманово, V. П. бр. 2293/95

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 270/94 од 18.IV.1996 година заклучена е стечајна постапка над должникот ПП „Беба Промет“ од Скопје, ул. „Јужно Моравски Бригади“ бр. 22.

По правосилноста на решението, должникот се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (919)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 301/96 од 19.IV.1996 година отвори стечајна постапка над ДОО „Струга Промет“ – Струга почнувајќи од 19.IV.1996. За стечаен судија е одреден Коста Споа, а за стечаен управител Илија Балоски, пензионер од Струга.

Огласот е објавен на огласна табла на судот од 19.IV.1996 година. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата за такса од 600,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“.

Рочиште за испитување се закажува на 10.VI.1996 година во 10 часот во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (912)

Со решението на Окружниот стопански суд во Битола, Ст. бр. 1200/95, отворена е стечајна постапка против должникот ПП „Алекс Силвија“ – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа – судија при овој суд. За стечаен управител се определува Јован Милењоски, дипл. економист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 15.V.1996 година во 11,00 часот, во соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (839)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 480/95 од 04.III.1996 година е отворена стечајна постапка над

бен весник на РМ“ со пријава таксирана со 600 денари и вирманска уплатница на жиро с-ка 41400-840-028-3338 и доказ во два примероци.

За испитување на побарувањата се закажува рочиштето на 25.IV.1996 година во 12 часот во просториите на овој суд, соба бр. 10.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 22.02.1996 година.
Од Округниот стопански суд во Штип. (536)

Со решението Ст. бр. 1232/95 од 8.VI.1996 година на Округниот стопански суд Битола прифатен е предлогот на доверителите за запирка на стечајната постапка према должникот „ГОША Металец“ – Прилеп и стечајната постапка према овој должник отворена со решение Ст. бр. 1232/95 од 18.I.1996 година на Округниот стопански суд Битола привремено е запрена, должникот продолжува со работа и образува одбор на доверители од девет члена.

Од Округниот стопански суд во Битола. (537)

Округниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 795/95 од 15.XI.1996 година отвори стечајна постапка над должникот ТП „ИЛИРИЈА“, Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 38.

За стечаен судија е одредена Даница Кладеновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Славчо Јовановски вработен во АД „Деликатес“ Тетово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.V.1996 година во 8,45 часот, соба број 63-а при овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (901)

Округниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1047/94 од 27.X.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТПОС „АНГРОПРОМЕТ – ГОЛЕМОПРОДАЖБА“ од Валањово, ул. „Маршал Тито“ бр. 50.

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при овој суд. За стечаен управник е одредена Василева Данка од Струмича, ул. „Панче Пешев“ бр. 53-1/1.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.V.1996 година, во 11,00 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (939)

Округниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 486/95 од 15.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИП „Супериор“ од Валањово, ул. „6 Ноември“ бр. 16.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Василева Данка од Струмича, ул. „Панче Пешев“ бр. 53-1/1.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.V.1996 година во 10,50 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (940)

Со решение на Округниот стопански суд во Битола Ст. бр. 33/96 е отворена стечајна постапка против должникот ПКБ „Напредок Комерц“ ДОО – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа – судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Јован Миленско, дипл. економист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиштето за испитување на побарувањата на доверителите за 15.V.1996 година во 12,00 часот, во соба број 3 при Округниот стопански суд во Битола.

Од Округниот стопански суд во Битола. (840)

Округниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 614/93, објавува дека стечајната постапка против должникот ИНЕКС АД „ЕЗЕРКА“ – Охрид се запира.

Од Округниот стопански суд во Битола. (841)

Округниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 279/94 од 22.II.1995 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Масока“, ул. „Славе Петков“ од Титов Велес.

За стечаен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10.V.1996 година во 11 часот, во соба број 154 на овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (877)

ЛИКВИДАЦИИ

Округниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 338/96 од 04. IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Задругата „Беласица“, ул. „Петар Мануков“ 66, жиро сметка 40100-601-41822.

За ликвидационен управник се определува Србљуб Глингоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 15.V.1996 година во 9,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (814)

Округниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 351/96 од 08.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за сообраќај и трговија „С-Евротранс“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 1, жиро сметка 40100-601-116935.

За ликвидационен управник се определува Марко Гурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 16.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (815)

Округниот стопански суд во Скопје, со решението IV.Л. бр. 184/96 од 11.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Давес“ д. о. - Скопје, ул. „Милан Мијалковиќ“ бр. 53, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (816)

Округниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 331/96 од 04.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „Мила-МД“ доо експорт-импорт – Скопје, ул. „Милан Марковиќ“ бр. 26, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 13.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Округниот стопански суд во Скопје. (817)

Округниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 347/96 од 04.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Инвестимлекс-М“ експорт-импорт д. о. о. ул. „29 Ноември“ бр. 40/2-6, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците

да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.V.1996 година во 8 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (818)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 320/96 од 05.III.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕИ-БИ-СИ“ д. о. о. – Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 14/21, жиро сметка бр. 40100-603-14947.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (819)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 309/96 од 01.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Веда Комерц“ д. о. о. 40100-601-299578.

За ликвидационен управник се определува Димитровски Бранко од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 6/17, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (820)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 396/96 од 10.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Велурфлор-Промет“ од Скопје, ул. „Васил Главиниов“ број 10-л. 21/9, жиро сметка 40100-601-324729.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.V.1996 година во 9 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (821)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 402/96 од 11.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија „Имар“ од с. Матеево-Куманово, жиро сметка 40900-601-10995.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.V.1996 година во 9 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 410/96 од 12.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет со стоки на големо и мало „Медикус-95“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Козара“ бр.32.

За ликвидационен управник се определува Петровски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр.23, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги објават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник на ден 20.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (981)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 430/96 од 18.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Бетула“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Јани Лукаровски“ к.12/37.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник на ден 28.V.1996 година во 9 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (920)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 431/96 од 18.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „Агро-заштита“ ц.о. – Скопје, ул. „Никола Вукмировиќ“ бр.18.

За ликвидационен управник е определен Драган Величковски од Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови кон ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.V.1996 година во 11 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (921)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 83/96 од 29.III.1996 година над „ПП „П-Систем“ – Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (862)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 104/96 од 11.IV.1996 година над ПП „Шапаз“ – Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (863)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 77/96 од 25.III.1996 година над ПТУП „Шејтан“ – Охрид, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (864)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 92/96 од 01.IV.1996 година над ПП „Зопе“ – с. Бистрица, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (865)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 101/96 од 08.IV.1996 година над ПП „Јасен Промет“ – Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (866)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 89/96 од 28.III.1996 година над ППС „Марк“ – Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (867)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 50/96 од 28.III.1996 година над „ИГОМ“ – Ресен, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (868)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 95/96 од 09.IV.1996 година над ПП „РИИВ“ – Охрид, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (869)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 246/96 од 15.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие на големо и мало „Аском“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје, жиро сметка број 40120-601-175622 при ЗПП Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Супи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долгот према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.V.1996 година, во 8,10 часот, во соба број 58 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (853)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 252/96 од 15.III.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „Валтом“ од Скопје, ул. „Елисе Поповски“ бр. 19.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочните за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(854)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 427/96 од 19.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет „Фани-Трејд“ Ц.О. од Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр. 16-а со жиро сметка 40100-601-134729.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират обврските према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.V.1996 година во 12.00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(890)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 404/96 од 11.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за угостителство, туризам и трговија на големо и мало увоз-извоз „Чеплес“ д.о.о., с. Богомила – Титов Велес, жиро сметка број 41600-601-9555.

За ликвидационен управник е определен Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочните за утврдување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник на 20.V.1996 година, во 11 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(892)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 420/96 од 18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „Хал-Компјутерс“ експорт-импорт ДОО – Скопје, ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 17-а со жиро сметка број 40100-601-320121.

За ликвидационен управник се определува Петковиќ Драган од Скопје, ул. „Димитар Гуштанов“ бр. 24, телефон 592-395.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 11.40 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(893)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 419/96 од 18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „Либерти“ ДОО експорт-импорт – Скопје, ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 17-а со жиро сметка број 40100-601-299263.

За ликвидационен управник се определува Петковиќ Драган од Скопје, ул. „Димитар Гуштанов“ бр. 24, телефон 592-395.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 11.00 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(894)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 415/96 од 17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Хемимекс“ ДОО – Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14.

За ликвидационен управник се определува Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџук“ бр. 23-в, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 11.30 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(909)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 413/96 од 17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Махир-Комерц“ ЦО Тетово, ул. „Иво Лола Рибар“ со жиро сметка број 41500-601-55466.

За ликвидационен управник се определува Баќим Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 49, телефон 094/32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 10.40 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(896)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 330/96 од 02.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало „Динамика-Комерц“ д.о.о., ул. „Серава“ бр. 65-а, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1996 година, во 9 часот во соба број 60, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(778)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 345/96 од 04.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија „ЕН-ТЕЛ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „29 Ноември“ бр. 40/2-6, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите кон ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.V.1996 година, во 11 часот во соба број 60, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(779)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 807/95 од 15.XI.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над ПТП „Олимпиккомпани“, ул. „Кумановска“ бр. 28, Титов Велес.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.V.1996 година во 9 часот во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(780)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 348/96 од 05.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „САБ-Инжинеринг“ извоз-увоз п.о., ул. „Ш МБУ“ бр. 67-а 2/2, Куманово.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите кон ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочните за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.V.1996 година, во 9 часот во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(781)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 161/96 од 15.IV.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатието за градежништво, заврши работи во градежништвото и промет на големо и мало „Радијатор-Комерц“ ц.о. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 72, жиро сметка број 40120-601-65485.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатието при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(949)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 433/96 од 19.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско претпријатие „Фанат“ ЦО увоз-извоз – Скопје, ул. „Димитрие Чупоски“ бр. 4-6 со жиро сметка 40100-601-47798.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кожоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.VI.1996 година, во 10,40 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (950)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 372/96 од 23.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Дрита Комерц“ од Куманово, ул. „Црногравска“ бр. 38, со жиро сметка 40900-601-17223.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (951)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печат:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија и производи увоз-извоз Скопје „КЕН“.“ (2149)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет, услуги и инженеринг „МАК ВЕСТ“ Д.О.О. Експорт-Импорт, Скопје. (2150)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало „КРИСТИНА КОМПАНИ“ Експорт-импорт, Скопје.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0276213 издаден од ОВР Делчево на име Ангелова Весна, ул. „Трст“ бр. 5, Делчево. (2152)

Пасош бр. 544200 издаден од УВР Струмица на име Ристов Митко, с. Доброшинци 53, Струмица. (2153)

Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ „Трајко Андреев“ на име Манев Марјанчо, ул. „Питу Гули“ бр. 5, Т. Велес. (2154)

Пасош бр. 218217/94 издаден од УВР Кичево на име Нешит Исмаили, с. Г. Строгомишта, Кичево. (2155)

Пасош бр. 623010/95 издаден од УВР Скопје на име Мисала Герлек, Скопје. (2156)

Пасош бр. 685161/95 издаден од ГУВР Скопје на име Мики Петров, ул. „Сава Михајлов“ бр. 6/17, Скопје. (2157)

Пасош бр. МВ 286688/94 издаден од ГУВР Скопје на име Снежана Трајковска, ул. „Доситеј Обрадовиќ“ бр. 17 стан 22, Скопје. (2158)

Пасош бр. 436074/94 издаден од УВР Скопје на име Хаско Пепоќ, ул. „Љубин“ бр. 13, Скопје. (2159)

Пасош бр. 0622724/95 издаден од УВР Скопје на име Ѓоко Тасевски, ул. „Беровска“ бр. 2-III/18, Скопје. (2160)

Пасош бр. 817066/95 издаден од УВР Скопје на име Дејан Тасевски, ул. „Михаил Чоков“ бр. 7/II-18, Скопје. (2161)

Пасош бр. 484482/94 издаден од УВР Скопје на име Бранко Неделковски, Скопје. (2162)

Пасош бр. 478023/94 издаден од УВР Скопје на име Кемаљ Мурати, с. Љуботен, Скопје. (2163)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ирма Колишевска, Скопје. (2163-а)

Пасош бр. 0492848 издаден од ОВР Крива Паланка на име Мацовски Горан, нас. „Сркљава“ бр. 23, Крива Паланка. (2190)

Штедна сметка бр. 482445/18 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Деловска Донка, Маврови Анови, Гостивар. (2185)

Пасош бр. 0035722 издаден од ОВР Делчево на име Мемедов Кенан, „Стар Расадиќ“ бб, Делчево. (2186)

Пасош бр. 0290816 издаден од ОВР Делчево на име Димитровски Марјанчо, ул. „Питу Гули“ бр. 1, Делчево. (2188)

Пасош бр. 415857 издаден од УВР Струмица на име Манчева Данче ул. „Ценка Павлова“ бр. 5/13, Струмица. (2189)

Пасош бр. 608607 на име Шикловски Влатко, ул. „Тошо Даскало“ бр. 55А- Битола. (2150-а)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од ЦОУ „Рајко Жинзифов“ на име Ракиповиќ Даут, с. Д. Оризари, Титов Велес. (2187)

Пасош бр. 716159/95 издаден од УВР Т. Велес на име Сашко Тончов, ул. „Титово Ужице“ бр. 7, Т. Велес. (2188)

Пасош бр. 616224/95 издаден од УВР Куманово на име Ајдин Рушити, ул. „Средорек“ бр. 100, Куманово. (2189-а)

Пасош бр. 394721/94 издаден од ГУВР Скопје на име Николовска Лилјана, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 48/4-5, Скопје. (2190)

Пасош бр. 215319/94 издаден од ГУВР Скопје на име Николовски Петко, ул. „Васил Левски“ бр. 11, Скопје. (2191)

Пасош бр. 0310765 издаден од УВР Тетово на име Искендери Раиф, с. Требош. (2193)

Пасош бр. 375885 издаден од УВР Крушево на име Ѓула Гиџиќ, с. Житоше, Крушево. (2192-а)

Пасош бр. 0094191 на име Раимоска Себихана, ул. „Дунавска“ 31, Прилеп. (2192-а)

Пасош бр. 216882 на име Арѓент Каба, Дебар. (2195-а)

Пасош бр. 0525149 на име Феркалоски Никола, с. Трпејца, Охрид. (2196-а)

Пасош бр. 371059 издаден од ОВР Струга на име Уска Агим, с. Радолиншта, Струга. (2197-а)

Пасош бр. 515221/95 издаден од УВР Тетово на име Селмани Селам, ул. „106“ бр. 20, Тетово. (2198-а)

Пасош бр. 419260/94 издаден од ОВР Куманово на име Авдили Селатин, ул. „Васка Петковска“ бр. 14, Куманово. (2199-а)

Пасош бр. 0031305 издаден од ГУВР Скопје на име Лилјана Мазова, ул. „Народен фронт“ бр. 3/II-45, Скопје. (2200)

Пасош бр. 428741 издаден од УВР Скопје на име Фејзула Севгун, ул. „Црноок“ бр. 52, Скопје. (2201)

Пасош бр. 020714 на име Китанов Ванчо с. Јакимово, Виница. (2202)

Пасош бр. 408147 издаден од УВР Тетово на име Халили Емира, с. Порој, Тетово. (2203)

Пасош бр. 391629/94, издаден од УВР – Скопје на име Вања Дончева, Скопје. (2207)

Пасош бр. 706678/95, издаден од УВР – Скопје на име Катерина Цигулевска, Скопје. (2208)

Пасош бр. 537185/94, издаден од УВР – Скопје на име Димитар Моловски, Скопје. (2209)

Пасош бр. 548161/95, издаден од УВР – Скопје на име Мерџан Салиевски, ул. „Трст“ бр. 28, Куманово. (2210)

Пасош бр. 589944/95, издаден од УВР – Тетово на име Мерсим Бахтјари, с. Бродец, Тетово. (2211)

Пасош издаден од УВР – Охрид на име Тоска Ариф, ул. „Јане Сандански“ бр. 187, Охрид. (2212)

Пасош бр. 0160434 издаден од ГУВР – Скопје на име Момировски Драги, ул. „Владимир Комаров“ бр. 13/27, Скопје. (2213)

Пасош бр. 0471974 издаден од УВР Битола на име Трајчевски Пандил ул. „Климент Охридски“ бр. 1046, Битола. (2204-а)

Пасош бр. 421768 на име Авни Фазлија с. Лопате, Куманово. (2205-а)

Чековна карта бр. 1046/75 и чекови од бр. 241414 до 241420 издадени од Стопанска банка АД Струмица на име Најданов Љупчо ул. „Ристо Курчиов“ 8/6, Струмица. (2206-а)

Пасош бр. 0105772 издаден од УВР Битола на име Јане Шијаковски, ул. „Север југ“ 2/40, Битола.

Чек број 00700029845 од тековна сметка број 0005532282 на име Љупчо Костов ул. Цон Кенеди бр. 11а 1/25, Скопје.

Пасош број 328577/94 издаден од УВР Скопје, на име Татјана Урдаревиќ, Скопје.

Пасош број 0607630/95, издаден од УВР – Скопје на име Оливер Попов, ул. „Ленинова“ бр. 16, Скопје.

Пасош број 392590/94 издаден од УВР – Скопје на име Адем Демировски, с. Лисиче, ул. „Горноврановска“, бр. 14, Скопје. (2193)

Пасош број 540530/94, издаден од УВР – Скопје на име Мирјана Стојковиќ, ул. „Анри Барбис“ бр. 58-III/3, Скопје. (2194)

Пасош број 0000489/92 издаден од УВР – Скопје на име Методија Додевски, ул. „Првомајска“ бр. 21-III/10, Скопје. (2195)

Пасош број 687016/95, издаден од УВР – Скопје на име Лидија Малиданова, ул. „Тоне Томшиќ“ бр. 25-III/10, Скопје. (2196)

Пасош број 686890/95 издаден од УВР – Скопје на име Ристо Малиданов, ул. „Тоне Томшиќ“ бр. 25-III/10, Скопје. (2197)

Пасош број 81739/93, издаден од ОВР – Струга на име Каба Махир, с. Велешта, Струга. (2212-а)

Пасош број 229804, издаден од УВР – Тетово на име Челеби Јусуф, с. Желино, Тетово. (2213)

Пасош број 0111530, издаден од УВР – Куманово на име Муслија Мендух, с. Матејче, Куманово. (2214)

Пасош број 61697/95, издаден од УВР – Куманово на име Мурати Мумин, с. Извор Куманово, /ЗП Слупчане/. (2115)

Пасош број 0117988/93, издаден од ОВР – Делчево на име Ѓорѓиев Стојан, бул. „Македонија“ бр. 39-а, Делчево. (2215-а)

Огласот за пасош бр. 0188860/94, издаден од УВР – Гевгелија на име Чурлинов Ристо од Гевгелија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 20/96, се сторнира.

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатија и за другите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, ЗИК „Винојуг“ АДМС Гевгелија објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ЗИК „Винојуг“ АДМС – Гевгелија, ул. „Индустриска“ бб. Гевгелија, ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец, пропишан од агенцијата на Република Македонија, кој истовремено се доставува до претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на претпријатието е во Гевгелија ул. „Индустриска“ бб.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93), а во врска со член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и за другите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште (Службен весник на РМ бр. 19/96), Претпријатието Земјоделски комбинат „Пелагонија“ – Битола, објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделскиот комбинат „ПЕЛАГОНИЈА“ – Битола ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон Претпријатието, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на Огласот.

2. Седиштето на Претпријатието ЗК „Пелагонија“ – Битола е на улица „Маршал Тито“ бр. 65 во Битола.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 3/94), кој истовремено се доставува и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје, на улица „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410 и до Претпријатието Земјоделски комбинат „Пелагонија“, ул. „Маршал Тито“ бр. 65 – Битола.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ЈУГОТУТУНОРИЗ“ – Кочани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 14.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Карев“ бр. 25 во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „Пролета“ – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Доне Божинов“ бр. 41 во Куманово во време од 7 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Живинарска фарма „Белимбегово“ А. Д. – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица што го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. во н. м. Илинден бб во Скопје во време од 08 до 14 часот. (970)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Галеб“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица што го превземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Питу Гули“ бр. 4 – Охрид, во време од 08,00 до 12,00 часот. (971)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Тутунски комбинат – Куманово „Боро Петрушевски – Папучар“ А.Д. Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11-ти Октомври“ 80, во Куманово, во време од 6 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД Градежен институт „Македонија“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 21.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Дрезденска“ бр. 52 во време од 12 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЖАС „Трансбалкан“ Д.О.О. – Гевгелија

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ бб во Гевгелија во време од 8 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Мак Комерц“ А.Д. с. Марена – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Западен булевар“ б.б. во Кавадарци во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД во мешовита сопственост „Југотутун Горица“ – Винаца

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб Винаца во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „НА-МА“ – Трговско претпријатие за трговија на големо и мало – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните просторни на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М. Тито“ во Куманово во време од 8 до 14 часот.

КОНКУРСИ

1. Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица и Злетовица – Скопје, за реализација на проектната документација

– Вградување на мерно регулационата опрема на водоводот Студенчица – разделна градба Другово, Кичево,

– Доградба на разделна градба, станица за компјутерска обработка на податоци с. Другово,

– Шахти за вградување на опремата с. Другово.

распишува јавен КОНКУРС ЗА ПОНУДИ

2. Описот и условите за наведените активности изготвени се во документацијата за понуди

3. Заинтересираните погодни понудувачи може дополнително да се информираат и да ја разгледаат документацијата за понуда во просториите на:

Јавното претпријатие за водоснабдување
Студенчица и Злетовица
ул. „Руѓер Бошковиќ“ 66, Скопје
тел. 091 363194 и 365390

4. Заинтересираните понудувачи можат да откупат комплетен примерок од документацијата за понуда, за што треба да поднесат писмено барање и да уплатат 2000.00 денари на жиро сметка на Јавното претпријатие. Жиро сметката е-40120-601-57156.

5. Доставувањето на понудите се врши во просториите на Јавното претпријатие Студенчица и Злетовица, на горе наведената адреса до 10 часот, петнаесеттиот ден сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија.“ Во прилог на понудата да се достави и гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата.

6. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои по желба ќе присуствуваат во 10 часот на петнаесеттиот ден од денот на објавување на конкурсот во „Сл.весник на РМ“ во просториите на Јавното претпријатие на горе наведената адреса.

7. Во понудата понудувачот да даде своја референца за ваков вид изведени објекти.

(Конкурс за понуди бр.001)

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1996 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 1996 година, во однос на просечните цени на мало во 1995 година изнесува 5,2%.

Директор
Светлана Аитововска, с.р.

СОДРЖИНА

420.	Правилник за начинот на остварување и користење на правото на бесплатен и повластен превоз	709
421.	Правилник за оштетувањата на организмот врз основа на кои воениот инвалид има право на моторно возило и видот на моторното возило	711
422.	Правилник за службена облека на работниците во Царинската управа	711
423.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 298/95 од 14 февруари 1996 година	715
424.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 14/96 од 17 април 1996 година	715

Општи акти на фондските и заводите

13.	Одлука за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 1996 година	716
14.	Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години на ниво на платите од 1995 година	716

Фармацевтска комора на Македонија

15.	Статут на Фармацевтската комора на Македонија	717
-----	---	-----

Лекарска комора на Македонија

16.	Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија	723
17.	Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начиниот и постапката за издавање и одземање на лиценца за работа	727
18.	Правилник за регистар на докторите (пречистен текст)	729

	Објава за процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец април 1996 година	740
--	--	-----

Меѓународни договори – додаток I – VIII